



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Вторник, 21 март 2000
Скопје
Број 22

Год. LVI

Претплатата за 2000 година изнесува
7.800 денари. Овој број чини 200
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

1616.

Врз основа на член 46, став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.03.2000 година, донесе

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ ШТО ГИ ВРШИ СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ ВО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Уредбата за условите и начинот на користење на услугите што ги врши Службата за општи и заеднички работи во Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 8/98), по членот 8 се додава член 8-а кој гласи:

„Член 8-а

Објектите вила „Свети Стефан“ и вила „Мир“ во Охрид се резиденцијални објекти и истите се користат за потребите на претседателот на Република Македонија, претседателот на Владата на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија.”

Член 2

Во член 25, по ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„Право на постојано користење на патничко моторно возило со возач и придружно возило има и поранешниот претседател на Владата на Република Македонија, во траење од една година по престанокот на функцијата.”

Ставот 2 и 3 стануваат ставови 3 и 4.

Член 3

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

Бр. 23-1210/1 Претседател на Владата
14 март 2000 година на Република Македонија,
Скопје Љубчо Георгиевски, с.р.

1617.

Врз основа на член 91, од Уставот на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 52/91) и член 46 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.03.2000 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОТВОРАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛАТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО СЕДИШТЕ ВО ПОДГОРИЦА, РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА, СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Член 1

Република Македонија отвора Генерален конзулат со седиште во Подгорица, Република Црна Гора, Сојузна Република Југославија.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи на Република Македонија да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1261/1
14 март 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1618.

Врз основа на член 12 од Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Република Словенија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.03.2000 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ЗА I-ТО ПОЛУГОДИЕ ОД 2000 ГОДИНА СОГЛАСНО ДОГОВОРОТ ЗА СЛОБОДНА ТРГОВИЈА МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА

Член 1

Оваа одлука ги уредува условите за увоз на стоки кои во првото полугодие од 2000 година ќе се увезуваат во Република Македонија од Република Словенија и се со потекло од таа земја.

Член 2

За стоката наведена во Прилогот 1, во рамките на квотите утврдени во него, не се плаќа царински давачки и посебни давачки (прелевмани). Прилогот 1 е составен дел на оваа одлука.

Член 3

Количествата на стоки во рамките на пооделна квота од Прилогот 1 ги распределува Министерството за трговија на предлог на Комисијата составена од по еден претставник на: Министерството за трговија, Министерството за стопанство, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Министерството за надворешни работи и Министерството за финансии.

Комисијата ја води и ја свикува претседателот на Комисијата кој од редовите на претставниците на Министерството за трговија го именува министерот за трговија.

Комисијата донесува критериуми за оформување предлози за распределба на количествата на стоки во рамките на квотите од Прилогот 1.

Член 4

Барањето за доделување на одредени количества на стоки во рамките, на поединечна квота утврдена во Прилог 1 може да поднесе правен субјект со седиште во Република Македонија (во натамошниот текст: подносител).

Барањето се поднесува во Министерството за трговија најдоцна седмиот ден од влегувањето во сила на оваа одлука.

Барањето од претходниот став треба да ги содржи следните податоци:

- име на фирмата, матичниот број и комплетна адреса на подносителот и на корисникот на стока, ако подносителот не е истовремено и корисник;
- тарифниот број за секоја стока (десет бројки);
- наменување на стока од комбинирана номенклатура на царинската тарифа;
- количина на стока за која се поднесува барањето, искажана во единица мерка, наведена во Прилогот 1;
- податоци за производите, односно продажните и магацинските капацитети;
- податоци за увоз на стоки од истиот тарифен број во 1999 година.
- податоци за остварен извоз во Република Словенија во 1999 година.

За доделување на одредена количина на стока во рамките на поединечна квота, Министерството за трговија на подносителот му издава решение во кое се утврдува и рокот во кој може подносителот да го увезе, а согласно со член 1 од оваа одлука.

Министерството за трговија може количините на стоки во рамките на поединечна квота да ги распределува постапно, притоа водејќи сметка за првото полугодие да се подели до 31.03.2000 година.

Член 5

Царинската управа на Република Македонија ја следи реализацијата на увозот на стоки, согласно со донесените решенија од член 3, став 3 од оваа одлука и за тоа тримесечно го известува Министерството за трговија.

Министерството за трговија го објавува обемот на квотите од Прилогот 1 во јавните гласила.

Член 6

Царинскиот обврзник кој што сака да се здобие со преференцијален (повластен), царински третман при увозот на стока од Прилогот 1 на Република Словенија и Република Македонија, мора на царинскиот орган, покрај деталните документи, да му поднесе и докази за потеклото на стоката кој го издава земјата извозник, во согласност со Протоколот 2 за потекло на стоката од Договорот за слободна трговија.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето на „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1281/1
14 март 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

ЛИСТА НА ЦАРИНСКИ КВОТИ НА СТОКИ КОИ СЕ УВЕЗУВААТ ОД РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРВОТО ПОЛУГОДИЕ ОД 2000 ГОДИНА

Тарифен број (македон.)	Наменување на стока	Квота за прво полугодие од 2000 година
1	2	3
0207 12 00 00	Кокошки неисечени замрзнати	1.000
0207 14 00 00	Кокошки исечени замрзнати	750
0207 27 00 00	Мисирки	100
0207 14 00 00	Пилешки цигер (замрзнат)	75
0210 19 00 00	Друго (свинско)	50
0401 20	Млеко со маснотија над 1% до 6% по маса	1.500
0402 10	Млеко во прав	25
0405 10	Путер	50
0406 90 00 90	Гауда, ајдамер, трапист	25
0701 10 00 00	Компир (семенски)	200
1502 00 10 00	Маснотии (за индустр. цели)	150
1601 00	Колбаси (трајни и полутрајни) и др. производи	750
1602	Други приготвени или конзервирани производи	250
1604 13 00 00	Сардини, сардели, лапалани	200
1704 90	Бонбони	40
1806	Чоколада и др. прехранбени производи што содржат какао	120
1905 30 00 00	Слатки бисквити, вафли и обланди	80
1905 90 00 00	Друго (солени бисквити)	75
2009	Сокови од друго овошје и зеленчук	300
2103 30 00 90	Сенф	100
2309 90 00 11	Храна за рибин подмладок	250
2402 20 00 00	Цигари што содржат тутун	50

1619.

Врз основа на член 69 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 52/95), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.03.2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ

**ЗА ЗАПИРАЊЕ ОД ИЗВРШУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО
БР. 07-1674/5 ОД 30.11.1999 ГОДИНА**

1. Со ова решение се запира од извршување Одлуката за промена на организацијата на ЈП за комунални дејности „Комуналец“, Кичево бр. 07-1674/5, донесена од Советот на општина Кичево на седницата, одржана на ден 30.11.1999 година и објавена во „Службен гласник на општината Кичево“ бр. 7/99.

2. Владата на Република Македонија во рок од 15 дена од влегувањето во сила на ова решение ќе покрене постапка пред Уставниот суд на Република Македонија за оценување на уставноста и законитоста на наведената Одлука.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-383/1
14 март 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1620.

Врз основа на член 69 и став 1 од Законот за шумите („Службен весник на РМ“ бр. 47/97 и 7/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.03.2000 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ПРОШИРЕНА РЕПРОДУКЦИЈА НА ШУМИТЕ
ВО 2000 ГОДИНА**

I

Со Програмата се определуваат намените што ќе се, финансираат, корисниците на средствата како и начинот на користење на средствата во 2000 година.

Средствата за реализација на Програмата за проширена репродукција на шумите ќе се користат за:

– подигање на нови шуми со пошумување на голини и ерозивни земјишта, мелиорација на деградирани шуми и шикари;

– гаснење на шумски пожари од пошироки размери и отстранување на последиците од нив преку вештачка обнова;

– нега, превентивна заштита и сузбивање на растителни болести и штетници во шуми и шумски култури подигнати на голини, површини во кои е извршена мелиорација на деградирани шуми и шикари и

– обезбедување на шумско семе и саден материјал и изградба на патништа заради пошумување на голини.

II

За извршување на активностите од дел I на оваа програма се утврдуваат средства од следните извори и тоа од:

	Во денари
1. Буџетот на Република Македонија	30.000.000,00
2. Сопствени приходи	50.000.000,00
– ЈП „Македонски шуми“ и други правни лица кои вршат одгледување и заштита на шуми за посебна намена	43.000.000,00
– правните субјекти што вршат промет на дрво	2.000.000,00
– уплата на сопствениците на шуми	5.000.000,00
Вкупно:	80.000.000,00

III

За пршумување на голини и ерозивни земјишта се утврдуваат средства во износ од 22.000.000,00 денари, кои ќе се користат за:

– пошумување на голини и ерозивни земјишта во државна сопственост при што се опфатени следните позиции: механизирана подготовка на почвата, обезбедување и садење на соодветен шумски саден материјал како и останати работи потребни за комплетно пошумување на површината

550,00 ха по 40.000,00 ден. 22.000.000,00.

IV

За нега на шумски култури подигнати на голини и ерозивни земјишта се утврдуваат средства во износ од 24.000.000,00 денари кои ќе се користат за:

– учество во спроведување на одгледни мерки во шумски култури подигнати со учество на државните средства 2.000,00 ха по 12.000 ден. 24.000.000,00.

V

За мелиорација на непродуктивни деградирани шуми и шикари се утврдуваат средства во износ од 2.000.000,00 денари кои ќе се користат како учество за:

– спроведување на мелиоративни мерки во непродуктивни деградирани шуми 400,00 ха по 5.000,00 ден. 2.000.000,00.

VI

За обезбедување на шумски саден материјал се утврдуваат средства во вкупен износ од 22.000.000,00 денари кои ќе се користат за:

– обезбедување на шумски саден материјал за спроведување на Еколошката акција „Младите за здрава животна средина“ согласно Одлуката на Владата на РМ („Сл. весник на РМ“ бр. 13/95), околу 500.000 броја, просечна цена од 8,00 ден. 4.000.000,00.

– обезбедување на шумски саден материјал за пошумување на земјиште во приватна сопственост околу 2.250.000 броја, просечна цена од 8,00 ден. 18.000.000,00.

VII

За заштита на шумите и шумските култури од пожари, болести и штетници се утврдуваат средства во износ од 3.000.000,00 денари кои ќе се користат за:

– учество во гаснење на појавени шумски пожари од пошироки размери и отстранување на последиците од нив 2.000.000,00.

– учество во превентивна заштита и сузбивање на растителни болести и штетни инсекти појавени во каламитетна форма во шуми и шумските култури подигнати со буџетските средства 1.000.000,00.

VIII

За недоволно предвидени работи по оваа програма се утврдуваат средствата во износ од 7.000.000,00 денари, кои ќе се користат за:

– изработка на недоволно предвидени или непредвидени стручни проекти, програми и слични документи од областа на шумарството кои се во функција, пред се, на унапредување на програмските активности 2.000.000,00.

– преводи на стручни публикации и друг материјал од особено значење за реализација на Програмата 1.000.000,00.

– учество на семинари, симпозиуми, советувања и други манифестации од областа на шумарството, а во врска со програмските активности 1.000.000,00.

– набавка на возила кои ќе бидат во функција на реализација на Програмата, а првенствено за следење на пошумувањето, негата на шумските култури, мелiorацијата на шуми, производството на шумско семе и саден материјал, заштитата на шумите и друго во секторот за шумарство во износ од 2.000.000,00.

– изработка на пропаганден материјал во врска со програмските активности, односно со шумарството 1.000.000,00.

IX

Пошумувањето на голини и ерозивни земјишта, дел III на оваа програма, ќе се врши врз основа на оперативни програми за пошумување на соодветни и дефинирани површини.

Негата на шумските култури, дел IV и мелiorацијата на деградираните шуми и шикари дел V од оваа програма, ќе се врши врз основа на извадок од посебните планови за шумскостопанските единици со кои предметните шуми и шумски култури се утврдени (опфатени) и планирани за неа, односно за мелiorација.

Корисници на средствата, на дел III, IV и V од оваа програма, можат да бидат правни лица од областа на шумарството, пред сè ЈП „Македонски шуми“ и претпријатијата кои стопанисуваат со шуми за посебна намена, како и други правни лица доколку се стручни и оспособени во целост да ги извршат работите предвидени со оперативните програми.

Корисниците на средствата од дел III од оваа програма треба да достават оперативни програми за пошумување и тоа за секој локалитет посебна програма. Предност за пошумување ќе имаат локации со поголема површина и кои се во непосредна близина на шумските комплекси.

Распоредот на шумските садници од дел VI на оваа програмата ќе го врши Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и тоа за еколошката акција врз основа на добиените барања од координационите тела за спроведување на акцијата или од ПЕ на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, а за пошумувањето на сопствено земјиште врз основа на добиените барања од сопствениците на шуми, шумски и земјоделски земјишта проследени преку Подрачните единици на ова министерство.

Корисниците на шумски саден материјал за пошумување првенствено се физички лица кои се сопственици на шумско и земјоделско земјиште, потоа училишта, научни и други државни установи, еколошки друштва, месни заедници и слично.

Стручни информации и други упатства околу начинот, видот и сезоната за пошумување обезбедуваат ЈП „Македонски шуми“ и другите правни субјекти надлежни за стопанисување со државните шуми, како и стручните служби при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Корисници на средствата на дел VII, алинеја 1 од оваа програма се правни и физички лица кои стопанисуваат со шуми, а во кои се појавени шумски пожари од пошироки размери.

Корисник на средствата на дел XIII од оваа програма е стручна институција за изработка на посебните планови за стопанисување со шумите.

Исплатата на средствата од дел III, IV, V, VII алинеја 2 и дел IX од оваа програма ќе се врши врз основа на склучени договори помеѓу Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и корисниците на средствата, односно производителите на шумски саден материјал, како и врз основа

на документацијата за издадени садници по налог на ова министерство.

Исплатата на средствата на дел VII, алинеја 1, од оваа програма ќе се врши врз основа на решението од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, а по претходно доставено барање на претпријатието кое стопанисува со шуми. Со барањето се доставува извештајот за настанатиот пожар со сите релевантни показатели, изготвен од правниот субјект што стопанисува со предметните шуми. Извештајот за настаната штета треба да биде писмено, односно записнички потврден од стручните служби при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

X

Доколку при реализација на Програмата дојде до зголемување на обемот на мерки и работи во одредени позиции, а други мерки и активности бидат нереализирани или нецелосно реализирани, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство ќе изврши пренамена на средствата од една во друга позиција во рамките на вкупно расположивите средства.

XI

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1121/1
14 март 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1621.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 1 март 2000 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА насловот на Глава III – Права и обврски на воените обврзници и членовите 10, 11 и 14 од Правилникот за начинот и условите за извршување на обврската за служење во резервниот состав на Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/92).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија, по повод поднесена иницијатива од Стамен Филипов од Скопје, со решение У.бр.178/99 од 1 декември 1999 година поведе постапка за оценување законитоста на одредбите од Правилникот означени во точката 1 од оваа одлука затоа што основано се постави прашањето за нивната согласност со Уставот, Законот за одбрана и Законот за органите на управата.

Донесителот на актот во мислењето што го достави до Судот во врска со наводите содржани во решението за поведување на постапка, меѓу другото наведува дека со членот 10 од Правилникот практично се разработуваат начинот и условите за извршување на обврската за служење во резервниот состав, а членовите 11 и 14 од Правилникот се само упатни одредби што имаат за цел воените обврзници во резервниот состав кодифицирано да има сознание за правата што му припаѓаат во случај на повикување на воена вежба. Од овие и други причини, во мислењето се истакнува дека во конкретниот

случај министерот за одбрана не утврдил права и обврски на граѓаните со што би се сметало дека ги надминал своите законски овластувања.

4. На седницата Судот утврди дека во оспорениот член 10, кој е лоциран во Глава III од Правилникот насловена како „Права и обврски на воените обврзници“ предвидено е дека право на одлагање на вршењето на воена вежба имаат редовно воените обврзници во резервен состав, а исклучително претпријатијата каде што истите се вработени. Воената вежба може да се одложи од следните причини: болест на воениот обврзник, полагање на испит, смрт, тешка болест, заразна болест и елементарни непогоди и други несреќи во семејството, неодложни работи во земјоделството, или самостојно вршење на дејност со личен труд, доколку со одењето на воената вежба ќе настанат големи материјални штети, бременост на жената, породување и потреба за чување на дете помало од 7 години, неодложни потреби на претпријатието, однапред организирано и платено туристичко патување во странство и вршење на службени и слични работи во странство.

Барањето за одлагање на воена вежба се поднесува во рок од три дена сметано по приемот на поканата.

Кон барањето, воениот обврзник во резервен состав односно претпријатието ги приложува потребните документи за докажување на оправданоста на причината.

Доколку се усвои барањето за одлагање, примерок од решението се доставува до воената единица односно установа која ја изведува воената вежба.

Според член 11, резервниот воен обврзник кој ќе биде повикан во врска со извршување на воена вежба, има право на надоместок на личен доход односно, надоместок за сместување, исхрана и бесплатен превоз во средствата на јавниот сообраќај.

Според член 14, доколку воениот обврзник во резервен состав е повикан на воена вежба и при тоа дојде до негова смрт или тешка телесна повреда, без негова вина, трошоците за погреб, еднакратна парична помош, остварување на семејна пензија и други трошоци за лекување и закрепнување, паѓаат на товар на буџетот на Републиката.

5. Во член 28 став 1 од Уставот е утврдено дека одбраната на Република Македонија е право и должност на секој граѓанин, а според став 2 од овој член од Уставот, остварувањето на ова право и должност на граѓаните се уредува со закон.

Според член 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/92 и 30/95), извршувањето на воената обврска е едно од правата и должностите на граѓаните во одбраната на Републиката. Во таа смисла, според член 3 став 1 од Законот, воената обврска на граѓаните е општа, а според член 4 од Законот, воената обврска се состои од регрутна обврска, обврска за служење на воен рок и обврска за служење во резервен состав. На воениот обврзник воената обврска, според член 5 од Законот, му престанува кога ќе наполни 55 години живот и ако е оценет за трајно неспособен за воена служба.

Обврската за служење во резервниот состав поконкретно е разработена со одредбите на членовите 66, 67 и 68 од Законот, при што се утврдени лицата и времето од кое воените обврзници подлежат на извршување на оваа обврска, годините на живот до кои на мажите оваа обврска може да им биде продолжена за време на воена состојба, како и формите односно начинот на кои се извршува оваа обврска.

Според ставот 2 на член 68 од Законот, начинот и условите на извршувањето на обврската за служење во резервниот состав се уредува со правилник што го донесува министерот за одбрана.

Од наведените уставни и законски одредби произлегува дека одбраната на Републиката е право и должност

на секој граѓанин чие остварување се уредува со закон, дека согласно Законот за одбрана, извршувањето на воена обврска е едно од правата и должностите што граѓаните ги имаат во рамките на остварувањето на одбраната на Републиката и дека таа обврска е општа за сите граѓани и се состои, меѓу другото, и од обврската за служење во резервниот состав на Армијата на Република Македонија. Понатаму, исто така, произлегува дека обврската за служење во резервен состав, во основа, е разработена во самиот Закон за одбрана, со тоа што министерот за одбрана е овластен нејзиното извршување поблиску, односно поконкретно да го уреди со правилник и тоа во смисла на утврдување на условите и начинот на кои таа ќе се извршува. Според мислењето на Судот вака утврденото овластување на министерот за одбрана е во согласност со уставната положба, како и со законски утврдените надлежности, односно функции на органите на државната управа, поради што од овој аспект и не би можело да се постави прашањето за согласноста на Правилникот чии одредби се оспоруваат со Уставот и Законот за органите на управата.

Меѓутоа, разгледувајќи го прашањето дали при уредување на наведените прашања со Правилникот, министерот за одбрана ги надминал законските овластувања и при тоа утврдил права и обврски на граѓаните што пак согласно член 164 од Законот за органите на управата не е допуштено, а при тоа имајќи ја предвид содржината на оспорената глава III од Правилникот, односно на нејзините одредби, според мислењето на Судот, наспроти мислењето на доносителот на правилникот, во оспорените членови 10, 11 и 14 од Правилникот, станува збор за утврдување на права и обврски кои што по својот карактер можат да бидат предмет на утврдување само на закон или колективен договор, а не и на друг пропис, како што, се, актите на органите на државната управа. Така на пример, правото на одлагање на вршењето на воената вежба може да биде утврдено само со Законот за одбрана, а правото на надоместок на личен доход на резервниот воен обврзник кој е повикан во врска со извршување на воена вежба од член 11 од Правилникот веќе е утврдено во член 72 од Законот за работните односи, а додека средствата што се обезбедуваат на товар на буџетот на Република Македонија по основ на пензиското и инвалидското осигурување и здравствената заштита на воените обврзници во резервен состав, а од чија област се и некои од правата од член 14 од Правилникот, се, исто така, утврдени во соодветните закони што ги регулираат правата од тие области (членовите 172 став 1 точка 3, 181 и 182 став 1 точка 12 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување и член 63 став 2 од Законот за здравствената заштита – пречистен текст).

Од друга страна, со Уредбата за висината на надоместоците на граѓаните повикани заради извршување на правата и должностите од областа на одбраната донесена од Владата на Република Македонија, врз основа на овластувањето од членот 16 став 1 точка 14 алинеја 13 од Законот за одбрана („Службен весник на РМ“ бр. 35/93, 36/94, 2/97, 7/98, 22/98 и 27/98), се утврдени видовете на надоместоци што им припаѓаат на граѓаните по овој основ, како и нивната висина. Согласно член 2 од оваа уредба, на граѓаните повикани заради извршување на правата и должностите од областа на одбраната им припаѓаат, меѓу другото, и: надоместоци на плата, трошоци за превоз, исхрана и сместување, еднакратна парична помош во случај на смрт или оштетување на организмот, стварни погребни и други трошоци, а согласно член 20 од истата уредба средствата за сите надоместоци се обезбедуваат од Буџетот на Републиката, а се исплатуваат од органот, односно организаци-

јата која ги повикува граѓаните за извршување на правата и должностите од областа на одбраната.

Со оглед на тоа дека во оспорените членови 10, 11 и 14 од Правилникот се утврдени права на резервните воени обврзници, односно обврски што паѓаат на товар на буџетот на Република Македонија, а некои од овие права, односно обврски не се утврдени или се веќе утврдени со закон и со Уредба на Владата на Република Македонија, Судот утврди дека во конкретниот случај, со уредувањето и на овие прашања во оспорениот правилник, министерот за одбрана го пречекорил законското овластување од член 68 став 2 од Законот за одбрана, поради што членовите 10, 11 и 14 од Правилникот не се во согласност со член 96 од Уставот, член 68 став 2 од Законот за одбрана и членовите 19 став 2, 160, 161 и 164 од Законот за органите на управата.

6. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Милан Недков и судиите Бахри Исџами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Јован Проевски, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Цунов.

У.бр. 178/99
1 март 2000 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд
на Република Македонија,
д-р Милан Недков, с.р.

1622.

Врз основа на член 80 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл. весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодетска управа донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Крушје – Општина Велес.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-1368/1
17 март 2000 година
Скопје

Директор,
дипл. правник Горѓи Лазески, с.р.

1623.

Врз основа на член 80 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл. весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодетска управа донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Карабуниште – Општина Велес.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-1369/1
17 март 2000 година
Скопје

Директор,
дипл. правник Горѓи Лазески, с.р.

1624.

Врз основа на член 80 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл. весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодетска управа донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Куридере – Општина Градско.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-1370/1
17 март 2000 година
Скопје

Директор,
дипл. правник Горѓи Лазески, с.р.

1625.

Врз основа на член 80 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл. весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодетска управа донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Убого – Општина Градско.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-1371/1
17 март 2000 година
Скопје

Директор,
дипл. правник Горѓи Лазески, с.р.

1626.

Врз основа на член 80 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл. весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодетска управа донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Лугунци – Општина Велес.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-1372/1
17 март 2000 година
Скопје

Директор,
дипл. правник Горѓи Лазески, с.р.

1627.

Врз основа на член 80 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл. весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодетска управа донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Тројкрсти – Општина Тополчани.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-1373/1
17 март 2000 година
Скопје

Директор,
дипл. правник **Горѓи Лазески**, с.р.

1628.

Врз основа на член 80 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл. весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодетска управа донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Шелеверци – Општина Тополчани.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-1374/1
17 март 2000 година
Скопје

Директор,
дипл. правник **Горѓи Лазески**, с.р.

По извршената проверка со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Одлуката за давање согласност на Статутот на Јавното водостопанско претпријатие „Водостопанство на Македонија“ – Скопје, објавена во („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/98), испуштени се зборови, поради што се дава

ИСПРАВКА
НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА
СТАТУТОТ НА ЈАВНОТО ВОДОСТОПАНСКО
ПРЕТПРИЈАТИЕ „ВОДОСТОПАНСТВО
НА МАКЕДОНИЈА“ – СКОПЈЕ

Во точка 1, ред 4, наместо зборовите: „30 јули 1998 година“, треба да бидат зборовите: „24 септември 1998 година“.

Бр. 23-327/8
21 март 2000 година
Скопје

Од Владата на Република
Македонија

Огласен дел**ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ПРЕТСТАВНИШТВА НА СТРАНСКИ ЛИЦА**

Врз основа на член 202, став 1 од Законот за општа управна постапка („Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/86), применет како републички пропис согласно член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 52/91) и член 5 од Уредбата за поблиските услови за отворање и работа на претставништва на странски лица во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, број 25/95), постапувајќи по барањето на основачот ГЛОБАЛ БИЗНИС ГРУП ЛИМИТЕД од Флорида - САД, Министерството за трговија го донесе следното решение:

1. Се запишува во Регистарот на претставништва на странски лица во Република Македонија под рег.бр. 1092, број на регистарска влошка 3-0132 отворање на претставништво на странското лице ГЛОБАЛ БИЗНИС ГРУП ЛИМИТЕД од Флорида - САД.

1) Претставништвото на странското лице е:

- под назив: ГЛОБАЛ БИЗНИС ГРУП - Претставништво - Скопје.

- со седиште во Скопје, ул. „11 Октомври“ бр. 32

2) Дејноста на претставништвото е:

- истражување на пазарот;

- вршење претходни и подготвителни дејствија за склучување на договори за извоз на стоки и услуги од Република Македонија, за увоз со кој се унапредува и развива производството, на долгорочна производствена кооперација, деловно-техничка соработка и странски вложувања и на договори за прибавување и отстапување на правото од индустриска сопственост.

3) Раководител на претставништвото е: Филип Блум од САД со пасош бр. 3 7700417.

2. Претставништвото почнува со работа по уписот во Регистарот на претставништва на странски лица во Република Македонија, кој се води во Министерството за трговија под рег.бр. 1092 и рег.влошка 3-0132 / САД.

3. Решението за запишување на Претставништвото во регистарот ќе се објави во Службен весник на Република Македонија на сметка на странското лице.

Од Министерството за трговија. (11187)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 15203/99, на регистарска влошка бр. 02026171?4-01-000, ја запиша во трговскиот регистар трансформацијата и усогласувањето со ЗТД на АД АГРО-ИЗВОРСКИ, Богданци, ул. „Маршал Тито“ бр. 66.

Дејности: 01.12/1, 15.61, 15.81, 15.85, 15.82, 15.62, 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 51.35, 51.3, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.33, 51.24, 51.54, 51.43, 51.53, 51.55, 51.64, 51.70, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Акционерското друштво во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица акционерското друштво одговара со сите средства.

Акционерското друштво во внатрешниот и надворешниот промет го застапува Петков Атанас - претседател на Управен одбор - директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (11374)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3761/99, на регистарска влошка бр. 009925, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговско друштво со ограничена одговорност на Трговско друштво за производство, трговија и услуги, Звонко Стојанов „КОМПА“ ДООЕЛ, ул. „Петар Поп Арсов“ бр. 56, Охрид.

Управител на друштвото ќе биде Благоја Лазарески од Охрид.

Дејности: 30.20, 30.30, 31.62, 51.32, 51.33, 51.38, 51.41, 51.42, 51.43, 52.11, 52.12, 52.22, 52.23, 52.24, 52.41, 52.42, 51.54, 52.46, 52.62, 63.12, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања, а за своите обврски одговара со целиот свој имот.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3761/99. (2235)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3965/99, на регистарска влошка бр. 010127, го запиша во трговскиот регистар основањето на ЈТД на Друштво за производство, трговија, сообраќај, услуги и др. „ИБРО“ увоз-извоз Спаиу Фатмир и др. ЈТД с. Црвеници, Осломеј.

Содружникот Спаиу Фатмир, како основачки влог во друштвото вложува труд и услуги.

Содружникот Спаиу Манушаке како основачки влог во друштвото вложува труд и услуги.

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12, 01.12/1, 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.24, 01.25, 01.30, 05.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 17.16, 17.30, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.54, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.20, 19.30, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 21.23, 21.25, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.20, 26.61, 28.61, 28.62, 28.63, 29.13, 29.32, 36.15, 36.22, 36.61, 36.63, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.13, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 71.20, 71.21, 74.40, 92.34, 93.01, 93.02, 93.05, автоперални, откуп и пласман на шумски плодови, откуп и пласман на лековити билки, откуп и пласман на печурки и полжави, откуп и пласман на дрво и дрвен асортиман, откуп и пласман на градинарски производи, откуп и пласман на земјоделски производи, земјоделски аптеки, откуп и колене на ситен и крупен добиток, трговија на мало со златен и сребрен накит и пари, трговија на мало со бон, лакови, антифриз и други слични производи, ма-

лограничен промет со: Грција, Албанија, Бугарија и СР Југославија, надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, консигнациона продажба на странски стоки, комисиони работи, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај, меѓународна шпедиција, услуги во меѓународен транспорт на стоки и патници, изведување на инвестициони работи во странство.

Неограничени овластувања, полна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет е Спаиу Фатмир, управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3965/99. (2236)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 2752/99, на регистарска влошка бр. 008908 го запиша во трговскиот регистар претворањето на ПП во ДООЕЛ, на Трговското Друштво за меѓународен транспорт, шпедиција Домазет Гунер „ФУРХАН-ТРАНС“ ДООЕЛ, увоз-извоз, ул. „1-ви Мај“ бр. 23, Струга.

Дејности: 52.11, 51.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 52.48, 52.62, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.21, 21.22, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.22, 36.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 51.19, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 71.10, 71.31, 71.32, 74.11, 74.12, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.70, 74.81, 74.83, 74.84, 93.01, 93.02, 93.05, 19.30, 24.16, 24.17, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.61, 28.52, 28.63, 28.62, 27.53, 27.54, 27.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.24, 36.15, 36.22, 36.63, 70.31, 72.60, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, меѓународен транспорт и шпедиција.

Трговското друштво во правниот промет настапува во свое име и за своја сметка.

Управител е Домазет Гунер од Струга.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Основач е Домазет Гунер со основачки влог од 5200 ДЕМ или 166400 ден., во основни средства согласно извештај од овластен судски проценител.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2752/99. (2485)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Основниот суд во Куманово, со решение Зг бр. 5/2000 од 16.02.2000 година во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се запишува Фудбалски клуб „Б.Б.С.“, со седиште во Куманово, ул. „Прва“ бр. 1, во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Куманово под рег.бр. 147.

Основните цели и задачи, како и начините и облици на дејствување на Фудбалски клуб „Б.Б.С.“, се насоч-

ни кон воспоставување на најширока соработка и заемни односи со сите заинтересирани органи и организации, а во склад со материјалните и други можности, широка активност за развој и унапредување на квалитетот на фудбалскиот спорт, како и развитокот на овој спорт во училиштата, работните и други организации, месни заедници и други средини.

Фудбалскиот клуб "Б.Б.С." има седиште во Куманово на ул. "Прва" бр. 1.

Фудбалскиот клуб "Б.Б.С." се здобива со својство на правно лице со денот на запишување во Регистарот 16.02.2000 година.

Од Основниот суд во Куманово. (11191)

Основниот суд во Куманово, со решение Зг.бр. 4/2000 од 23.02.2000 година во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се запишува Здружение на жени "Пирамида", со седиште во Куманово, ул. "Трст" бр. 28, во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Куманово под рег.бр. 148.

Основните цели и задачи, како и начините и облици на дејствување на Здружението на жени "Пирамида", се насочени кон остварување на активно учество во сите расправи за социјална, здравствена, образовна и културна политика со цел да се влијае за промената на положбата на жените и децата во општеството, односно создавање на позитивна клима за поуспешно и полесно остварување на правата на жените и нивно вклучување во демократските процеси, едукација на жената во областа на здравството и образованието, покривање на научно истражувачки проекти, воспитување и едуцирање на деца, хуманитарна помош на хендикепирани деца, самохрани мајки, луѓе во невоља, како и одржување редовни и повремени врски со исти или слични здруженија во земјата и странство.

Здружението на жени "Пирамида" има седиште во Куманово, ул. "Трст" бр. 28.

Здружението на жени "Пирамида" се здобива со својство на правно лице со денот на запишување во Регистарот 23.02.2000 година.

Од Основниот суд во Куманово. (11192)

Основниот суд во Куманово, со решение Зг.бр. 1/2000 од 14.02.2000 година во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се запишува Центар за ромска перспектива "БАХ", со седиште во Куманово, ул. "Горче Петров" бр. 286-б во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Куманово под рег.бр. 146.

Основните цели и задачи, како и начините и облици на дејствување на здружението на граѓани Центар на ромска перспектива "БАХ", со седиште во Куманово, се насочени кон иницирање на контакти, средби, советувања, со цел за културна едукативна и друга еманципација на ромите, настојување за поголема опфатеност на ромите во сите степен на образованието, изработка на привремени и трајни проекти за помош при вработување на социјално, загрозени и ретардирани лица, искоренување на појавата на просјачење на деца и стари лица, негување на стари изнемоштени лица, ангажирање за што поголема комуникација и стекнување на поголема доверба и соработка помеѓу ромите и другите националности, организирање и предавања и советувања од областа на наркоманијата, алкохолизмот и проституцијата, учество во еколошки акции, по-

себно во типични ромски населби, организација на натпревари од културен, образовен и спортски карактер, како и соработка со слични организации и асоцијации.

Центар за ромска перспектива "БАХ" има седиште во Куманово, ул. "Горче Петров" бр. 286-б.

Центар за ромска перспектива "БАХ", со седиште во Куманово, се здобива со својство на правно лице со денот на запишување во Регистарот 14.02.2000 година.

Од Основниот суд во Куманово. (11193)

Основниот суд во Куманово, со решение Зг.бр. 111/99 од 08.02.2000 година во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се запишува Здружение на власите "Халча ал Брова", со седиште во Куманово, ул. "Октомвриска Революција" бр. 13/3-10, со скратен назив "Халча ал Брова", во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Куманово под рег.бр. 144.

Основните цели и задачи како и начини и облици на дејствување на Здружението на власи "Халча ал Брова" од Куманово, се насочени кон зацврстување на влашкиот јазик и литература, чување, обновување и негување на народните обичаи преку собири, уметнички приредби, излети и други видови на манифестации, зачувување на историјата на влашкиот етнос посебно и во склоп со историјата на македонскиот народ, како и развивање и афирмација на влашкиот фолклор и зачувување на природните богатства, културно историските споменици, старата архитектура и соработка со здруженија и институции со слични цели и задачи.

Здружението на власи "Халча ал Брова" има седиште во Куманово, ул. "Октомвриска Революција" бр. 13/3-10.

Здружението на власи "Халча ал Брова", Куманово, се здобива со својство на правно лице со денот на запишување во Регистарот 08.02.2000 година.

Од Основниот суд во Куманово. (11194)

Основниот суд во Куманово, со решение Зг.бр. 45/99 од 19.04.1999 година во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здружението на граѓани Феријален центар Куманово, со седиште во Куманово, со својство на правно лице од 04.11.1995 година, се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

II. Се запишува Феријален центар Куманово, со седиште во Куманово, ул. "Братство Единство" бб, застапувано од претседателот Кирил Алексовски, во Регистар на здруженија на граѓани и фондации при Основен суд во Куманово под рег.бр. 105.

Од Основниот суд во Куманово. (11195)

Основниот суд во Куманово, со решение Зг.бр. 50/99 од 01.02.2000 година во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

I. Се менува адреса на седиште на здружението на граѓани Фудбалски клуб "КСК", наместо на досегашната ул. "Партизанска" бр. 1 во Куманово, во иднина седиштето на здружението ќе биде на ул. "Иво Лола Рибар" бр. 112, Куманово.

II. Се утврдува дека програмата и статутот на здружението на граѓани Фудбалски клуб "КСК", со седиште во Куманово, со својство на правно лице од

06.07.1996 година се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

III. Се запишува Фудбалски клуб "КСК", со седиште во Куманово, ул. "Иво Лола Рибар" бр. 112, во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основен суд во Куманово, под рег.бр. 143.

Основните цели и задачи како и облици и начини на дејствување на Фудбалски клуб "КСК", а заради остварување на поширок заеднички интерес се насочени кон развивање на сите категории во фудбалското натпреварување во организација на ФСМ и ОФС Куманово, воспоставување на најширока соработка и заемни односи со други здруженија и клубови, а со основна цел за популаризација на фудбалот, преземање на активности заради развој и унапредување на фудбалскиот спорт, посебно во училиштата, средношколската и студентската младина, како и унапредување, развивање на спортскиот дух и задоволување на потребите за рекреација во склад со материјалните можности.

Фудбалски клуб "КСК" има седиште во Куманово, ул. "Иво Лола Рибар" бр. 112.

Од Основниот суд во Куманово. (11196)

Основниот суд во Куманово, со решение Зг.бр. 112/99 од 31.01.2000 година во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се запишува Уметничка асоцијација "АМАЛИПЕ" - Куманово, со седиште во Куманово, ул. "Анѓа Ранковиќ" бр. 19-а, со скратен назив "АМАЛИПЕ", во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основен суд во Куманово, под рег.бр. 142.

Основните цели и задачи на здружението на граѓани Уметничка асоцијација "АМАЛИПЕ" - Куманово, се насочени кон афирмација, како и грижа за развојот, ширењето и поттикнување на ромската уметност.

Уметничка асоцијација "АМАЛИПЕ" - Куманово има седиште во Куманово, ул. "Анѓа Ранковиќ" бр. 19-а.

Уметничка асоцијација "АМАЛИПЕ" - Куманово, се здобива со својство на правно лице со денот на запишување во Регистарот 31.01.2000 година.

Од Основниот суд во Куманово. (11197)

Основниот суд во Куманово, со решение Зг.бр. 2/2000 од 31.01.2000 година во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се запишува здружение на граѓани Велосипедска трка "Низ Македонија" - Куманово, со седиште во Куманово, ул. "Пиринска Македонија" бб, Спортска сала, со скратен назив В.Т.М. - Куманово, во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основен суд во Куманово, под рег.бр. 141.

Основните цели и задачи, како и начините и облиците на дејствување на здружението на граѓани Велосипедска трка "Низ Македонија" - Куманово, се насочени кон организирање на велосипедска трка "Низ Македонија", развој на велосипедскиот спорт во Општината и РМ во целина, развој на физичка култура, ангажирање на што поголем број граѓани, а посебно од редовите на младината со цел за формирање на сестрано и целосно развиени личности и унапредување на културата во поглед на користење на слободното време, соработка со други велосипедски клубови и други спортски клубови, како и здружување во сојузи и други форми и соработка и членство во меѓународни спортски организации и здруженија.

Велосипедска трка "Низ Македонија" - Куманово, има седиште во Куманово, ул. "Пиринска Македонија" бб - Спортска сала.

Велосипедска трка "Низ Македонија" - Куманово, се здобива со својство на правно лице со денот на запишување во Регистарот 31.01.2000.

Од Основниот суд во Куманово. (11199)

Основниот суд во Гостивар, со решение Зг.бр. 6/2000 од 07.03.2000 година го запиша следното:

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Основниот суд во Гостивар под рег.бр. 8/2000, се запишува Здружението на земјоделски производители "АГРО-ЛЕО 2000" - Гостивар, кое го застапува неговиот претседател Милован Гаврилоски.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат да се зголеми производството на земјоделските производи, максимално користење на природните земјоделски ресурси во земјава со цел добивање поевтина храна, унапредување на земјоделското производство преку запознавање на најсовршени достигања во земјоделското производство, преработка како и маркетинг, подобрување на животниот стандард на индивидуалните земјоделци и друго.

Од Основниот суд во Гостивар. (11200)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр. 8/2000 од 09.03.2000 година се запишува здружението на граѓани под име Фудбалски клуб "Охрид 2000 млади" од Охрид.

Здружението на граѓани има за цел: омасовување и подигнување на квалитетот на фудбалскиот спорт на младите, развивање на спортскиот морал, усовршување на методите на работа и грижа за здравствената состојба, како и преземање на други активности од интерес за членството.

Седиштето на здружението е во Охрид, каде и дејствува.

Овластено лице за застапување на здружението е Тони Иваноски.

Од Основниот суд во Охрид. (11201)

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации се запишува уписна промена на овластено лице на здружението на граѓани КУД "Нов живот" од Прилеп.

Наместо досегашно овластено лице за застапување и претставување се запишува лицето Авни Адемоски од Прилеп - претседател.

Од Основниот суд во Прилеп. (11170)

Основниот суд во Гевгелија, со решение Зг.бр. 2/2000 од 23.02.2000 година во Регистарот на здруженија на граѓани што се води при овој суд го запиша Еколошкото друштво "Чекор по чекор" од Јосифово, ул. "Маршал Тито" бб, Јосифово.

Иницијатори за основање на здружението се: Николов Раде, Танушев Петар, Савовски Драган, Николов Зоран, Кеџевски Весна, Кеџевски Јелена, Николова Марина, сите од Јосифово.

Основната дејност на здружението е обезбедување на природното право на секој човек за здрава животна средина, заштита на животната средина, залагање за отстранување на сите појави што доведуваат до промени и уништување на животинскиот и растителниот свет, залагање за подобар среќен и здрав живот на денешните и идните генерации.

Лице овластено за застапување на здружението е лицето е Николов Раде од Јосифово.

Од Основниот суд во Гевгелија. (11172)

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации се запишува со решение Рег.Згф.бр. 51/99 од 01.11.1999 година Фудбалски клуб "Вардар" - Издеглавје или со скратено име ФК "Вардар" - Издеглавје.

Здружението на граѓани има за цел: анимирање на фудбалскиот спорт, грижа за негов развој во сите категории (пионери, младинци, сениори и ветерани), создавање на материјални услови и грижа за систем на натпревари, како и превземање на други активности од интерес за фудбалскиот спорт и членовите.

Седиштето на здружението е во с Издеглавје - општина Белчишта, каде и дејствува.

Овластено лице за застапување на здружението е Стојан Савески.

Од Основниот суд во Охрид. (11211)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 20/00 од 09.03.2000 година отвори стечајна постапка над должникот АД - Холдинг "ФРИНКО" ДОО - Фриждери за домаќинство - Битола, дејност производство, со жиро сметка 40300-601-12851 при ЗПП Филијала Битола.

За стечаен судија го определи Симеон Шопов, судија на Основниот суд - Битола и член на Стечајниот совет

За стечаен управник го определи Васил Ристовски - дипл.маш.инж. од Битола, ул. "Михајло Андоновски" бр 6/43.

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија", да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник на адреса ДОО - Фриждери за домаќинство - Битола.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и права на должникот како и доверителите кои имаат различни права врз недвижности на должникот што не се запишани во јавните книги во рок од 15 дена од објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија", да ги пријават своите побарувања на адреса на должникот ДОО - Фриждери за домаќинство - Битола

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнат на стечајниот управник.

Се закажува рочиште за испитување и утврдување на пријавените побарувања за ден 26.05.2000 година во 10 часот, судница бр 7 во Основниот суд во Битола.

Огласот на Огласната табла во Судот е истакнат на ден 09.03.2000 година во 14 часот

Од Основниот суд во Битола. (11214)

Основниот суд во Битола, со решение СТ бр. 41/00 од 09.03.2000 година над Приватно претпријатие за угостителство, трговија на големо и мало "Дебарче" увоз-извоз од Битола, ул. "Цар Самонл" бр. 10, со дејност угостителство, жиро сметка 40300-601-78693 при ЗПП Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (11215)

Основниот суд во Битола, со решение СТ.бр 62/00 од 14.03.2000 година над Трговец поединец за трговија на

мало Кочо Димитар Коропановски "Шарм" Ресен, ул. "Илинденска" 66, со дејност трговија, жиро сметка 40310-601-100239 при ЗПП Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (11216)

Основниот суд во Битола, со решение СТ.бр. 45/00 од 14.03.2000 година над Приватно претпријатие за промет на големо и мало, услуги, увоз-извоз "Бим" од Битола, ул. "Горѓи Горѓиев" бр. 10, со дејност трговија, жиро сметка 40300-601-9368 при ЗПП Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (11217)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под СТ бр. 202/99 од 20.01.2000 година е отворена стечајна постапка над должникот Трговец поединец "Невена Митрева - Павлина Савова" од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот над должникот заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (11219)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 25/2000 година од 09.03.2000 година е отворена стечајна постапка над должникот ПП "Киси-промет" од с.Радово, општина Босилово, но е одлучено да истата не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (11220)

Основниот суд Скопје II – Скопје, како стечаен суд во совет составен од судиите: Огнен Ставрев како претседател на советот, Маја Малахова и Радхован Бурјакоски, како членови, постапувајќи во отворената стечајна постапка над должникот „ХЕМТЕКС“ АД за производство на полиестерски влакна Скопје на рочиштето за поднесување на извештај во присуство на стечајниот управник Јосиф Костовски и доверителите, на 28.02.2000 година донесе

РЕШЕНИЕ

СЕ КОНСТАТИРА дека Собранието на доверителите составено од следните доверители:

1. Јавно претпријатие „Комунална Хигиена“ Скопје;
2. „Цефра“, Експорт-импорт – Франкфурт, СР Германија;
3. Агенција на Република Македонија за санација на банка;
4. Јавно претпријатие „Дрисла“, Скопје;

5. Република Македонија – Министерство за финансии – Дирекција за стокови резерви, Скопје;
 6. Град Скопје – градоначалник на град Скопје;
 7. АДОР „Македонија“ – Скопје;
 8. Јавно претпријатие „Македонски Железници“, Скопје;
 9. Република Македонија – Министерство за здравство – Фонд за здравствено осигурување – Подрачна служба Скопје;
 10. Комерцијална Банка АД Скопје;
 11. Претставник на вработените на стечајниот должник;
 12. Акционерско друштво – Органско хемиска индустрија „Наум Наумовски – Борче“, Скопје;
 13. Јавно сообраќајно претпријатие „Скопје“, Скопје;
 14. Акционерско друштво за производство и дистрибуција на топлинска енергија „Топлификација“, Скопје;
 15. Акционерско друштво за трговија, угостителство и услуги „Караорман“, Скопје;
 16. ДОО за економски, финансиски, правни, комерцијални и транспортни услуги „Охис – Трансфер“, Скопје;
 17. „Макпетрол“ АД Скопје;
 18. „Јело – Метал“ Скопје;
 19. Република Македонија – Министерство за финансии;
 20. Република Македонија – Министерство за развој, одлучи деловниот потфат (претпријатие), на должникот да биде затворен и ликвидиран.
- СЕ ЗАДОЛЖУВА стечајниот управник на стечајниот должник веднаш по приемот на ова решение да ги претвори во пари предметите и другите имотни права што претставуваат стечајна маса на должникот.
- Решението да се објави во Службен весник на Р. Македонија.

Образложение

Со решение на овој суд Ст. бр. 35/99 од 24.01.2000 година над должникот АД „ХЕМТЕКС“ е отворена стечајна постапка.

Во текот на постапката, на ден 24.02.2000 година беше одржано рочиште за поднесување на извештај, (Собрание на доверителите), на кое стечајниот управник на стечајниот должник поднесе извештај за економско-финансиската состојба на должникот, даде процена на сите можни изгледи за натамошно водење на деловниот потфат (претпријатието), на должникот, како целина или еден негов дел, ги наведе и образложи сите можни варијанти за составување на стечаен план и ги опиша ефектите на секое можно решение за можноста на намирување на стечајните доверители.

Стечајните доверители присутни на споменатото рочиште го разгледа извештајот на стечајниот управник и согласно член 42 став 2, а во врска со член 43 став 1 од Законот за стечај донесоа одлука деловниот потфат (претпријатие), на должникот да биде затворен и ликвидиран.

При таква состојба согласно член 168 став 1 и член 170 од споменатиот Законот следувахе судот да ја констатира одлуката на Собранието на доверителите како во изреката на решението.

Од Основниот суд Скопје – II – Скопје.

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1263/99 од 25.01.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство и трговија на големо и

мало "АРЦИНА КОМЕРЦ" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Видое Смилевски Бато" бр. 69/8-од Скопје, со жиро сметка 40100-601-193255.

За ликвидатор се определува лицето Агрон Сулејман од Скопје, ул. "Фуштанска" бр. 10-а и лицето Наравци Аргтим од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 3/3/14.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје – I – Скопје. (11692)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1466/2000 од 21.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија, услуги и производство "БО-РОЗАН" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Даме Груев" бр. 28 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-165939.

За ликвидатор се определува лицето Илина Ристовска од Скопје, ул. "Алекса Дундиќ" бр. 147-6.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје – I – Скопје. (11182)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1334/99 од 18.01.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало и услуги во прометот "МОРСКИ-КОМПАНИ" од Скопје, ул. "Коперникова" бр. 19/1-14 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-341861.

За ликвидатор се определува лицето Илина Ристовска од Скопје, ул. "Алекса Дундиќ" бр. 147-6.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје – I – Скопје. (11184)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1438/2000 од 15.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие "ФИЛТОН" д.о.о. од Скопје, ул. "Хо Ши Мин" бр. 226-а од Скопје, со жиро сметка 40100-601-294550.

За ликвидатор се определува лицето Илина Ристовска од Скопје, ул. "Алекса Дундиќ" бр. 147-6.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-

вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (11186)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1193/99 од 29.11.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија и услуги "КЛУБ ПЛАЈА ВИСТА" д.о.о. од Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 21 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-231107.

За ликвидатор се определува лицето Видеска Катица од Скопје, ул. "Наум Чакарев" бр. 29.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (11198)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1208/99 од 26.11.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Производно, трговско и услужно претпријатие "ЕНО-КОМЕРЦ" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Томас Минер" бр. 27 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-395450.

За ликвидатор се определува лицето Видеска Катица од Скопје, ул. "Наум Чакарев" бр. 29.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (11203)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1238/99 од 07.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "АМИ-КОМЕРЦ" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, с.Крушопек од Скопје, со жиро сметка 40120-601-93118.

За ликвидатор се определува лицето Видеска Катица од Скопје, ул. "Наум Чакарев" бр. 29.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (11204)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1256/99 од 08.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги на големо и мало "ИВОНА" увоз-извоз ц.о. од Скопје, ул. "Палмиро Тољати" бр. 116 од Скопје, со жиро сметка 40110-601-170119.

За ликвидатор се определува лицето Видеска Катица од Скопје, ул. "Наум Чакарев" бр. 29.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (11205)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1298/99 од 30.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија и услуги "АТИЛА-ЛТД" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, с.Крушопек од Скопје, со жиро сметка 40120-601-325817.

За ликвидатор се определува лицето Видеска Катица од Скопје, ул. "Наум Чакарев" бр. 29.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (11206)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1320/99 од 18.01.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "ФЕРКО-КОМЕРЦ" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Дрварска" бр. 5 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-267841.

За ликвидатор се определува лицето Видеска Катица од Скопје, ул. "Наум Чакарев" бр. 29.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (11218)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1470/2000 од 29.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало увоз-извоз "ТП ЈУНГ" ц.о. од Скопје, ул. "Питу Гули" бр. 70 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-23189.

За ликвидатор се определува лицето Видеска Катица од Скопје, ул. "Наум Чакарев" бр. 29.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (11221)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л бр. 1282/99 од 21.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Радио Дифузно претпријатие Радиостаница "КАНАЛ 4" д.о.о од Скопје, со жиро сметка 40100-603-14284

За ликвидатор се определува лицето Видеска Катица од Скопје, ул. "Наум Чакарев" бр. 29.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (11222)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л бр. 1150/99 од 04.11.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие "МАК-ЕЛЗО" ц.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Видое Смилевски Бато" бр. 35/3-4 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-162755.

За ликвидатор се определува лицето Видеска Катица од Скопје, ул. "Наум Чакарев" бр. 29

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (11223)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л бр. 1148/99 од 04.11.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Друштво за трговија и услуги "БУРТЕКС" експорт-импорт д.о.о од Скопје, ул. "Ордап Чопела" бр. 6-и од Скопје, со жиро сметка 40100-601-355575

За ликвидатор се определува лицето Видеска Катица од Скопје, ул. "Наум Чакарев" бр. 29.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (11225)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1228/99 од 25.11.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство и трговија "УНИ-ДЕЈ" д.о.о увоз-извоз од Скопје, ул. "Коце Металец" бр. 40-а од Скопје, со жиро сметка 40110-601-19296.

За ликвидатор се определува лицето Видеска Катица од Скопје, ул. "Наум Чакарев" бр. 29

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (11226)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1220/99 од 25.11.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие "МАЈСА" ц.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Шекспирова" бб од Скопје, со жиро сметка 40120-601-359527.

За ликвидатор се определува лицето Видеска Катица од Скопје, ул. "Наум Чакарев" бр. 29.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (11228)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л бр. 1188/99 од 26.11.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство и услуги "НИГО-КО-МЕРЦ" д.о.о експорт-импорт од Скопје, ул. "Народен Фронт" бр. 7/17 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-304311.

За ликвидатор се определува лицето Видеска Катица од Скопје, ул. "Наум Чакарев" бр. 29.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (11230)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л бр. 1147/99 од 29.10.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет и услуги "ПРИМЕКО-КОМ-ПАНИ" Зоран и Љупчо д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Гемидиска" бр. 22 од Скопје, со жиро сметка 40110-601-397338.

За ликвидатор се определува лицето Видеска Катица од Скопје, ул. "Наум Чакарев" бр. 29.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (11232)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1466/99 од 05.11.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за транспорт и трговија "ТРИ-С" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "506" бр. 9 од Скопје, со жиро сметка 40110-601-251418.

За ликвидатор се определува лицето Видеска Катица од Скопје, ул. "Наум Чакарев" бр. 29.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (11233)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1417/2000 од 23.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за книговодство, електроника и трговија "КЕТ КОМЕРЦ" ц.о. од Скопје, ул. "Пекљане" 2 бр. 5 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-107336.

За ликвидатор се определува лицето Стратијев Миладин од Скопје, ул. "Георги Казепов" бр. 16/1/2.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (11366)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1371/2000 од 09.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за посредување, промет и услуги "ББ-ПРОМЕТ" од Куманово, ул. "Теофан Економов" бр. 19 од Куманово, со жиро сметка 40900-601-4382.

За ликвидатор се определува лицето Јане Цветковски од Куманово, ул. "Теофан Економов" бр. 19.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (11157)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1554/2000 од 03.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско друштво за производство, трговија и услуги "ВИРЦИН" Љубиша ДООЕЛ експорт-импорт од Велес, ул. "Иво Лола Рибар" бр. 8 од Велес, со жиро сметка 41600-601-33834.

За ликвидатор се определува лицето Димитровска Мирјана од Скопје, ул. "Ј.Луковски" бр. 10/44.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (11158)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1017/99 од 20.10.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за транспорт и меѓународна шпедиција "ДАШПЕД" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, Карпош III, локал 130 II-ри кат, со жиро сметка 40120-601-351945.

За ликвидатор се определува лицето Мирјана Јовиќ од Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 74/1/40, тел.361-181.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (11159)

Се заклучува ликвидациона постапка над Градежно прометно претпријатие "ДЕКОРДОМ-1" ц.о. експорт-импорт од Скопје, со седиште на ул. "АСНОМ" бр. 38/1-11 и жиро сметка 40100-601-124543, отворена со решение Л.бр. 106/98 од 07.03.2000 година на овој суд.

По правосилноста на ова решение ликвидациониот должник да се брише од судскиот регистар при овој суд.

Паричните средства кои се наоѓаат на жиро сметка на должникот да се уплатат на основачот од Скопје, Василев Ристе, бул. "АСНОМ" бр. 38/1-11.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (11212)

Се заклучува ликвидациона постапка над Градежно прометно претпријатие "ДРВОЛЕС" ц.о. експорт-импорт, од Скопје, со седиште на бул. "АСНОМ" бр. 38/1-11 и жиро сметка 40100-601-368715, отворена со решение Л.бр. 107/98 од 16.03.2000 година на овој суд.

По правосилноста на ова решение ликвидациониот должник да се брише од судскиот регистар при овој суд.

Паричните средства кои се наоѓаат на жиро сметка на должникот да се уплатат на основачот од Скопје, Василева Трајанка, бул. "АСНОМ" бр. 38/1-11.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (11213)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 3/97 од 01.04.1998 година, заклучена е ликвидациона постапка над ликвидациониот должник Претпријатие за економски услуги "А.Г.В. ПРОЕКТ" Скопје, со седиште на ул. "Товарник" бр. 2, со жиро сметка број 40110-601-46605.

По правосилноста на ова решение ликвидациониот должник да се брише од регистарот на претпријатија при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје - II - Скопје. (11274)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава една третина идеален дел од КП бр. 3043/2 на м.в. "Село" - кука целата во површина од 86 м² и под иста КП бр. 3043/2 на м.в. "Село" - култура - двор, во површина од 74 м² или вкупно 160 м², подробно опишана во ПЛ бр. 318 за КО - Врпчиште, сопственост на Шакири Фуат Фарудин од с.Врпчиште, Гостивар, за купопродажна цена од 45.000,00 ШФР (швајцарски франци) во денарска противвредност.

Се повикуваат заедничките сопственици, сопственици и соседите кои граничат со оваа недвижност што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Чедевски Марин, ул. "Гоце Делчев" бр. 84, Гостивар. (11037)

Се продава земјоделско земјиште - лозје на КП бр. 401/2, план 3, скица 10, на м.в. Црквиште, нива 3 класа, со вкупна површина од 4876 м², сопственост на Панде Ивановски, од Скопје, според ПЛ бр. 597 на КО Вучидол, за цена од 320,00 денари за м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мери Весова, ул. "Горче Петров" бр. 10-а, локал 2, Скопје. (11046)

Се продава земјоделско земјиште - ливада на КП бр. 480/12, план 3, скица 9, на м.в. Стара Воденица, ливада 5 класа, со вкупна површина од 555 м², сопственост на Стојан Алексов од Скопје, според ПЛ бр. 1555 на КО Волково, за цена од 280,00 денари за м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мери Весова, ул. "Горче Петров" бр. 10-а, локал 2, Скопје. (11128)

Се продава земјоделско земјиште - нива, во вкупна површина од 500 м², која се наоѓа на КП бр. 313/9 за КО Маркова Сушица, во м.в. Ливада, сопственост на Василевски Евтимја, ул. "Востаничка" бр. 8, Скопје, по цена од 150.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство на купување на земјиштето.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Петар Митков на ул. "Јани Лукровски" бр. 14, Гази Баба - Скопје. (11161)

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 578, дел 2, план 005, скица 006, во м.в. Сопотски пат, катастарска култура 14100, класа 1, во површина од 3550 м², евидентирана во ИЛ бр. 1032, КО Глишиќ, издаден од РГУ Одделение за премер и катастар Кавадарци бр. 1103/756 од 14.03.2000 година, за купопродажна цена од 100.000,00 денари, сопственост на Грозданова Глигор Благородна од Кавадарци, ул. "Браќа Х. Теофови" бр. 17 и на КП бр. 4581, план 008, скица 008, во м.в. Голи Гоз, катастарска култура 16000, класа 4, во површина од 577 м² и на КП бр. 4582, план 008, скица 008, во м.в. Голи Гоз, катастарска култура 14100, класа 3, во површина од 4814 м², евидентирано во ИЛ бр. 149, КО Кавадарци I (вон), издаден од РГУ Одделение за премер и катастар Кавадарци бр. 1103/662 од 07.03.2000 година, за вкупна купопродажна цена од 120.000,00 денари сопственост на Грозданов Ристо Киро од Кавадарци, ул. "Браќа Х. Теофови" бр. 17.

Се повикуваат заедничките сопственици, сопствениците и соседите чие што земјиште граничи со земјиштето што се продава и кои имаат првенствено право на купување, како и сите заинтересирани лица во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стојаноска, ул. "ЈНА" бр. 45, Кавадарци. (11162)

Се продава земјоделско земјиште - нива на КП бр. 797, план 004, скица 012, во м.в. Градевица, катастарска култура 11000, класа 6, во површина од 4122 м², и на КП бр. 798, план 004, скица 012, во м.в. Градевица, катастарска култура 11000, класа 6, во површина од 3062 м² евидентирана во ИЛ бр. 96, КО Ресави, издаден од РГУ Одделение за премер и катастар Кавадарци бр. 1103/689 од 08.03.2000 година, за купопродажна цена од 48.000,00 денари, сопственост на Винаров Драган и Винаров Живко од Кавадарци, бул. "Македонија" бр. 36/2-1.

Се повикуваат заедничките сопственици, сопствениците и соседите чие што земјиште граничи со земјиштето што се продава и кои имаат првенствено право на купување, како и сите заинтересирани лица во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стојаноска, ул. "ЈНА" бр. 45, Кавадарци. (11163)

Се продава земјоделско земјиште - нива на КП бр. 594/3, на м.в. Воденичиште, нива 3 класа, со вкупна површина од 1663 м², сопственост на Лепосава Ташкова од Скопје, според ПЛ бр. 259 на КО Орман.

Се повикуваат заедничките сопственици, сопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето

што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мери Весова, ул. "Горче Петров" бр. 10-а, локал 2, Скопје. (11164)

Се продава земјоделско земјиште - нива, построена на КП бр. 3254/1, план 60, скица 1, м.в. "Питарница", класа I - нива, со површина од 354 м², во КО Гостивар, сопственост на Махмуди Зенел Асип од Гостивар, за цена од 120.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Весна Василеска, ул. "Б. Ѓиноски" 66, Гостивар. (11234)

Се продава земјоделско земјиште - нива, построена на КП бр. 234/2, план 3, скица 4, м.в. Колтук - Вардар, класа 3, со површина од 2748 м², во КО Чакле, сопственост на Муртезани Мирто Зулбеар, за цена од 145.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Весна Василеска, ул. "Б. Ѓиноски" 66, Гостивар. (11236)

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 191, на м.в. "Одовско поле", нива 3, класа со површина од 3391 м², во КО Баланци, опишано по ИЛ бр. 24, за цена од 37.000,00 денари, сопственост на Тале Имер Беџет - Дебар.

Се повикуваат заедничките сопственици, сопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Агрон Чутра, ул. "Атанас Илиќ" 66, Дебар. (11237)

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП бр. 2056/2-4-8, нива 3 класа, на м.в. "Дрвен мост", во површина од 2652 м², заведен во ПЛ бр. 855, за КО Врапчиште, сопственост на Емини Бафтијари Цемаил од Корито, за купопродажна цена од 200.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник на РМ" бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј Братство" бр. 5-А. (11238)

Се продава земјоделско земјиште - нива, построена на КП бр. 256, план 3, скица 8, м.в. Глајца, класа 3, со површина од 4570 м², во КО Форино, сопственост на Исеини Синана Нијази, за цена од 170.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Весна Василеска, ул. "Б. Ѓиноски" 66, Гостивар. (11239)

Се продава земјоделско земјиште - нива, построена на КП бр. 266/1, план 3, скица 8, м.в. Глајца, класа 2, со површина од 890 м², во КО Форино, сопственост на Ибраими Џабира Бајрам, за цена од 140.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Весна Василеска, ул. "Б. Ѓиноски" 66, Гостивар. (11240)

Се продава земјоделско земјиште - нива, построена на КП бр. 1089, план 3, скица 8, м.в. Глајца, класа 4, со површина од 1624 м², во КО Форино, сопственост на Идризи Аќима Бари, за цена од 108.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Весна Василеска, ул. "Б. Ѓиноски" 66, Гостивар. (11241)

Се продава земјоделско земјиште - нива, построена на КП бр. 234/1, план 3, скица 4, м.в. Култук - Вардар, класа 3, со површина од 2548 м², во КО Чајле, сопственост на Муртезани Алим Мифтар и Шефкет, за цена од 140.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Весна Василеска, ул. "Б. Ѓиноски" 66, Гостивар. (11243)

Се продава земјоделско земјиште во КО Брушани, Кавадарци, КП бр. 20, план 3, скица 2, м.в. "Старо Село", култура - лозје, класа 4, со вкупна површина од

8.692 м², во сопственост на Тодор Ризов од Кавадарци, видно од ПЛ бр. 197, за цена од 55.000,00 денари.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување - сопственици, заеднички сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште граничи со земјиштето што се продава), во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (11244)

Се продава земјоделско земјиште во КО - Камендол, Кавадарци, КП бр. 581, план 4, скица 3, м.в. "Лаките", култура - лозје, класа 2, со површина од 2.577 м², во сопственост на Милка Николовска од Кавадарци, видно од ПЛ бр. 192, за цена од 62.000,00 денари.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување - сопственици, заеднички сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште граничи со земјиштето што се продава), доколку ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со доставување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на Република Македонија". Во спротивно го губат правото на првенство. (11245)

Се продава земјоделско земјиште во КО - Кавадарци 1(вон), КП бр. 4607, дел 1, план 008, скица 008, м.в. "Голигаз", култура - лозје, класа 3, со површина од 2.594 м², во сопственост на Македонка Алексова од Кавадарци, видно од ИЛ бр. 4218 за цена од 32.000,00 денари.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување - сопственици, заеднички сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште граничи со земјиштето што се продава), доколку ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со доставување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на Република Македонија". Во спротивно го губат правото на првенство. (11246)

Се продава земјоделско земјиште, нива 3 класа, построена на КП бр. 940/* дел, на м.в. "Крушевица", целата во вкупна површина од 1.550 м² и под иста катастарска парцела на м.в. "Крушевица", нива 4 класа, во вкупна површина од 1.085 м² и двете заведени во ПЛ бр. 495 за КО Милетино, сопственост на Ајрулаи Бари, за вкупна купопродажна цена од 50.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чии земјишта граничат со земјиштата кои се продаваат во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Иво Серафимоски, ул. "ЈНА" бр. 10, Тетово. (11247)

Се продава земјоделско земјиште, нива 2 класа, построена на КП бр. 267/51 дел, на м.в. "Горна ливада", целата во вкупна површина од 1.055 м² заведена во ПЛ

бр. 1420 за КО Брвеница и тоа реален дел од 403 м², што одговара на 8/21 идеален дел од целокупната предметна катастарска парцела, сопственост на Новески Јаковче од с.Брвеница - СО Брвеница, за вкупна купопродажна цена од 50.000 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чии земјишта граничат со земјиштата кои се продаваат во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Иво Серафимоски, ул. "ЈНА" бр. 10, Тетово. (11248)

Се продава земјоделско земјиште, ливада 4 класа, построена на КП бр. 940/* дел, на м.в. "Крушевица", целата во вкупна површина од 1.085 м² и под иста катастарска парцела, на м.в. "Крушевица" ливада 3 класа, во вкупна површина од 1.550 м² и двете заведени во ПЛ бр. 566 м² за КО Милетино, сопственост на Ајрулаи Фејм, за вкупна купопродажна цена од 50.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чии земјишта граничат со земјиштата кои се продаваат во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Иво Серафимоски, ул. "ЈНА" бр. 10, Тетово. (11249)

Се продава земјоделско земјиште во КО Неготино-вон, парцела број 1359/3, во м.в. "Главите", нива со површина од 2976 м², во КО Неготино-вон, сопственост на Петров Ванчо од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 72, со цена на продажба 30.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138. (11250)

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП бр. 1380/2-8-15, нива 3 класа, на м.в. "Ливаде Пјак", во површина од 1797 м² и цела КП бр. 1380/3-8-15, нива од 3 класа на м.в. "Ливаде Пјак", во површина од 1797 м² и двете заведени во ПЛ бр. 803 за КО Неготино, сопственост на Османи Алинафи Ајетула, Османи вд. Алинафи Селиме и Османи Алинафи Ибрахим, сите од с.Неготино-полошко, за вкупна купопродажна цена од 280.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник" бр. 25/1998), имаат право на првенствено купување, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј Братство" бр. 5-А. (11251)

Се продава земјоделско земјиште, нива со КП бр. 3642/1, во м.в. Црно Поле, класа 2, во површина од 6378 м²; нива со КП бр. 3642/2 во м.в. Сува Река, класа 2 во површина од 6520 м² и шума со КО бр. 3643, во м.в. Црно Поле, класа 3, во површина од 241 м², заведена во ПЛ бр. 521 за КО Ваксинце, сопственост на Авдили Хајруш од Куманово, ул. "11 Ноември" бр. 14-А, за цена од 93,00 денари за м².

Се повикуваат соседите - граничари, чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок до 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мице Илијевски од Куманово, ул. "Доне Божинов" бр. 11/3. (11253)

Се продава земјоделско земјиште, нива со КП бр. 568, во м.в. Мрамор, класа 3, во површина од 12907 м²; заведена во ПЛ бр. 80 за КО Матејче, сопственост на Ристовски Светозар и Гелевиќ Миомир од с.Матејче, Куманово, за цена од 150 денари за м².

Се повикуваат соседите - граничари, чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок до 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мице Илијевски од Куманово, ул. "Доне Божинов" бр. 11/3. (11254)

Се продава земјоделско земјиште - нива построена на КП бр. 4488, план 79, скица 1, м.в. Бунарче, класа 3, со површина од 2035 м², во КО Гостивар, сопственост на Амзан Рушан Намик, за цена од 300.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Весна Василеска, ул. "Б.Гиноски" 66, Гостивар. (11124)

Се врши размена на земјоделско земјиште - нива, 4 класа во м.в. "Лозиште" лоцирана на КП бр. 2798/1 за КО Мешеишта со површина од 1020 м², сопственост на Секуловски Стојан.

Се повикуваат сите соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се разменува писмено да се изјаснат дали се заинтересирани за прифаќање на понудата во рок од 30 дена од објавувањето на понудата - огласот во "Службен весник на Република Македонија". Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Момана Иваноска од Охрид, "Македонски Просветители" - 8 (мезанин). (11125)

Се врши размена на земјоделско земјиште - нива, 3 класа во м.в. "Пишкорешка" лоцирана на КП бр. 4607/1 за КО Мешеишта сопственост на Бушиноски Лазар и Бушиноски Петар од с.Мешеишта, како и нива

ва трета класа во м.в. "Пишкорешка" лоцирана на КП бр. 4607/2 сопственост на Бушиноски Лазар.

Се повикуваат сите соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се разменува писмено да се изјаснат дали се заинтересирани за прифаќање на понудата во рок од 30 дена од објавувањето на понудата - огласот во "Службен весник на Република Македонија". Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Момана Иваноска од Охрид, "Македонски Просветители" - 8 (мезанин). (11126)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 701/2 на м.в. "Леска" пат во површина од 60 м², опишано по ПЛ бр. 1591 на КО Челопек, КП бр. 707 на м.в. "Лозје" нива 2 класа, во површина од 2335 м² и КП бр. 797 на м.в. "Леска" нива 2 класа, во површина од 2349 м² опишано по ПЛ бр. 1079 на КО Челопек, за цена од 100.000,00 денари сопственост на Трајковски Бранко и Трајковска Донка, двајцата од с.Челопек - Тетово.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите, чии земјишта се граничат со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, со спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Наци Зекири, ул. "ЈНА" бр. 41 во Тетово. (11127)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 499/* на м.в. "Леска" нива 3 класа, во површина од 2635 м² по ПЛ бр. 942 на КО Челопек, за цена од 100.000,00 денари сопственост на Сали Рамизов Абдулвасп, с.Челопек, Тетово.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите, чии земјишта се граничат со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, со спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Наци Зекири, ул. "ЈНА" бр. 41 во Тетово. (11129)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 701/2 на м.в. "Конјобара" нива 4 класа во површина од 1467 м² по ПЛ бр. 365 на КО Брвеница, за цена од 70.000,00 денари, сопственост на Стрјковска Трпкова Драгница, с.Брвеница, Тетово.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите, чии земјишта се граничат со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, со спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Наци Зекири, ул. "ЈНА" бр. 41 во Тетово. (11130)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 44/* на м.в. "Крушевица", нива 4 класа, во површина од 2681 м²; КП бр. 45/1 на м.в. "Крушевица", нива 3 класа, во површина од 1078 м²; КП бр. 2366 на м.в. "Праг"

нива 3 класа, во површина од 3559 м²; КП бр. 2366 на м.в. "Праг" нива 5 класа, во површина од 3300 м²; КП бр. 2689/5 на м.в. "Старо Лозје" нива 5 класа, во површина од 3636 м²; КП бр. 2689/6 на м.в. "Старо лозје" нива 5 класа, во површина од 781 м² и КП бр. 2713 на м.в. "Старо лозје" нива 6 класа во површина од 1204 м² опишани по ПЛ бр. 296 на КО Челопек, за цена од 150.000,00 денари, сопственост на Касами Зекирија Љазим, с.Челопек - Тетово.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите, чии земјишта се граничат со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, со спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Наци Зекири, ул. "ЈНА" бр. 41 во Тетово.

(11131)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 2689/1 на м.в. "Старо лозје", нива 5 класа, во површина од 3636 м², по ПЛ бр. 1288, на КО Челопек, за цена од 130.000,00 денари, сопственост на Касами Зекира Сауби, с.Челопек, Тетово.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите, чии земјишта се граничат со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, со спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Наци Зекири, ул. "ЈНА" бр. 41 во Тетово.

(11132)

Се продава земјоделско земјиште во КО Неготино - вои и КО Криволак, една идеална половина од КП бр. 1081/1 во м.в. "Градиште" интензивно лозје со површина од 8513 м² во КО Неготино - вои, една идеална половина од КП бр. 722/2 во м.в. "Широко поле" интензивно лозје со површина од 5056 м² во КО Криволак, сопственост на Пантелиќ Драгиќа од с.Селиште, Тресеник, по цена од 148.810,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, со спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138.

(11134)

Се продава земјоделско земјиште во КО Тремник, КП бр. 478 во м.в. "Блага Чешма", нива со површина од 723 м², во КО Тремник, сопственост на Стаменковик Бранко од с.Тремник, Неготино, по цена од 6.560,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, со спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138.

(11135)

Се продава земјоделско земјиште во КО Демир Капија, КП бр. 2104 во м.в. "Нисија", нива со површина од 2959 м² во КО Демир Капија, КП бр. 2105 во м.в. "Нисија", нива со површина од 3099 м², во КО Демир Капија, сопственост на Чокот Горѓи од Демир Капија, ул. "Јане Сандански" бр. 17, по цена од 40.100,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, со спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138.

(11136)

Се разменува земјоделско земјиште и тоа пасиште на КП бр. 483 на м.в. "Лозја" класа 4, во површина од 1616 м², заведен во ПЛ бр. 134, за КО Дрмени, сопственост на Тасевска Мите Симка од с.Дрмени - Ресен.

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се разменува во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, со спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен.

(11137)

Се разменува земјоделско земјиште и тоа ливада на КП бр. 1125 на м.в. "Рамник" во површина од 2412 м², заведен во ПЛ бр. 994, за КО Езерени, сопственост на Трајчевска Драган Софка од Ресен.

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се разменува во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, со спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен.

(11138)

Се продаваат три идеални осмини од земјоделско земјиште, катастарска култура нива, класа 4, на КП бр. 1590, во м.в. "Брака", во вкупна површина од 2609 м², заведена во ПЛ бр. 605, за КО Црнилиште - Прилеп, за цена од 102.400,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици и сосопствениците во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Со спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка Ѓорѓоски" бб.

(11139)

Се продава земјоделско земјиште - нива на КП бр. 865/34, план 4, скица 31, во м.в. Авлиниште, класа 2, со површина од 881 м², во КО Марвинци, сопственост на

Атанасов Васил од Марвинци, за цена од 10.000,00 денари.

Се повикуваат сопствениците чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нада Прочкова, ул. "Васо Карајанов" бр. 4, Гевгелија. (11140)

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 3521, план 008, скица 21, м.в. Китка, култура 11000, класа 5, површина од 3072 м², заведен во ИЛ бр. 447, за КО Четирце, сопственост на Алексиј Урош Момило Ковачевиќ од Куманово, за цена од 80.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Севим Дестани, ул. "11 Октомври" бр. 1-а, Куманово. (11141)

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 12017, план 30, скица 16, м.в. Ајучка Чешма, култура нива, класа 4, површина од 11690 м², заведен во ПЛ бр. 2553, за КО Куманово, сопственост на Кадрији Абедин, ул. "Д.Шутевски" бр. 11, Куманово, Кадрији Сефедин, ул. "Д.Шутевски" бр. 11, Куманово, Кадрији Шабан ул. "Д.Шутевски" бр. 11, Куманово и Спасовски Русе, с.Степанце, Куманово, за цена од 30.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Севим Дестани, ул. "11 Октомври" бр. 1-а, Куманово. (11143)

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 9709, план 25, м.в. Равниште, култура - нива, класа 4, со површина од 4019 м², заведен во ПЛ бр. 314, за КО Мл.Нагоричане, сопственост на Петковски Петрушев Јосим од с.Мл.Нагоричане, Куманово за цена од 100.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Севим Дестани, ул. "11 Октомври" бр. 1-а, Куманово. (11144)

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 4076, дел 1, план 8, скица 33, катастарска култура 11000, класа 3, со површина од 783 м², заведен во ИЛ бр. 7, за КО Четир-

ци, сопственост на Николиќ Јован Пушан, ул. "С.Ковачевиќ" бр. 42, Куманово, за цена од 25.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Севим Дестани, ул. "11 Октомври" бр. 1-а, Куманово. (11145)

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 669, план 4, скица 25, м.в. Лениште, култура нива, класа 2, со површина од 3400 м², КП бр. 2866, план 6, скица 50, м.в. Тулан, култура лозје, класа 4, со површина од 1363 м², КП бр. 3224, план 7, скица 35, м.в. Ограде, култура нива, класа 3, со површина од 603 м², КП бр. 3694, план 7, скица 33, м.в. Совиче, култура нива, класа 3, со површина од 1463 м², заведен во ПЛ бр. 684, за КО Матејче, сопственост на Алексиј Вукашин од Матејче, Куманово, за цена од 150.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Севим Дестани, ул. "11 Октомври" бр. 1-а, Куманово. (11146)

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 5, скица 1, м.в. Бабин Дол, култура - нива, класа 6, со површина од 7873 м², и КП бр. 6, скица 1, м.в. Бабин Дол, култура - нива, класа 6, површина од 7713 м², заведен во ПЛ бр. 795 за КО Биљановце, сопственост на Алији Муса, ул. "Ужичка" бр. 1 и Станојковски Ласте ул. "Лесковска" бр. 1/19, Куманово, за цена од 200.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Севим Дестани, ул. "11 Октомври" бр. 1-а, Куманово. (11147)

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 558, план 6, скица 10, м.в. Чафа, култура - нива, класа 8, со површина од 7137 м², заведен во ПЛ бр. 10, за КО Извор, сопственост на Фазлија Јакупа Назми од с.Извор, Куманово, за цена од 30.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Севим Дестани, ул. "11 Октомври" бр. 1-а, Куманово. (11148)

Се продава земјоделско земјиште - нива во КО Сопот, на КП бр. 2108, во м.в. "Војчев гроб", со површина од 2950 м², класа 5, план 8, скица 846, видно од ПЛ бр. 591, за КО Сопот, сопственост на Милошевиќ Надежда од с. Криволак, за цена од 26.000,00 денари.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно ќе се смета дека не се заинтересирани за купување (11149)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 704/1 на м.в. "Масларски пат", пат во површина од 3807 м², опишано по ПЛ бр. 480, на КО Цепчиште, за цена од 170.000,00 денари, сопственост на Рустеми Цемаили од с. Цепчиште - Тетово.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите, чии земјишта се граничат со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, со спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Наци Зекири, ул. "ЈНА" бр. 41 во Тетово (11150)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: 2/5 од КП бр. 404/* на м.в. "Шамакница", нива 5 класа во површина од 5000 м², опишано по ПЛ бр. 1080, на КО Требош, за цена од 80.000,00 денари, сопственост на Исени Исен Енвер од с. Требош - Тетово.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите, чии земјишта се граничат со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, со спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Наци Зекири, ул. "ЈНА" бр. 41 во Тетово (11151)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 1106/1, на м.в. "Данче", нива 5 класа, во површина од 1020 м² и КП бр. 1106/1, на м.в. "Данче", нива 4 класа, во површина од 480 м², опишани по ПЛ бр. 436, на КО Тетово, за цена од 150.000,00 денари, сопственост на Халити Шемси Рамадан од с. Пирок - Тетово.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите, чии земјишта се граничат со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, со спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Наци Зекири, ул. "ЈНА" бр. 41 во Тетово (11152)

Се продава нива на м.в. Село, класа 4, застроено на КП 658, за КО Новаци, во површина 1319 м² за вкупна купопродажна цена од 40.000,00 денари, сопственост на Горгиевски Трајан од с. Новаци

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите, чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до продавачот на гореназначената адреса, или до нотарот м-р Веселинка Здравкова, Битола, ул. "Мечкин камен" бр. 20. (11153)

Се продава недвижен имот и тоа: нива 4 класа, во површина од 970 м², на КП бр. 541/2, план 11, скица 25, во м.в. Ограда, за КО Башино село, кој се води во ПЛ бр. 24, сопственост на Ангелина и Драган Подолешовиќ, ул. "Владимир Назор" бр. 61, Велес, за сума во износ од 14.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Славјанка Андреева, со седиште во Велес, ул. "Борис Карпузов" бр. 2 (11154)

Се продаваат идеални делови од 5/45 од недвижен имот - нива од КП бр. 1246, м.в. Клисуре, класа 5, во вкупна површина од 4026 м², заведено во ПЛ бр. 356 на КО Желино, во сопственост на Идризи Сали, Идризи Сенедије, Идризи Шукрије, Идризи Абдулџемиљ и Идризи Букуррије за цена од 120,00 денари за м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавување на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Живко Ачкоски, с. Желино - Желино. (11280)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр.1224100/99, издаден од УВР-Тетово на име Цветанка Ристовска, с. Теарце, ул. "Ј. Б. Тито" бр.31, Скопје (11175)

Пасош бр.1279348/99, издаден од ГУВР - Скопје на име Горгиевска Жапа, ул. "Струмичка" бр.8-2/19, Скопје.

Пасош бр.1153675, издаден од УВР - Скопје на име Зијак Осман, с. Радина, Скопје (11210)

Пасош бр. 687086/95, издаден од УВР - Скопје на име Викстиевиќ Василики, ул. "Лепинова" бр.11, Скопје.

Пасош бр. 816341/95, издаден од УВР - Скопје на име Барди Феми ул. "III Оризари 31" бр.37, Скопје (11255)

Пасош бр. 994438/97, издаден од УВР - Тетово на име Екрем Адеми, с. Челоцек, Тетово (11256)

Пасош бр. 0450214, издаден од УВР - Скопје на име Нусрет Чајани, ул. "129" бр.37, Скопје. (11258)

Пасош бр. 813852/95, издаден од УВР - Скопје на име Андоноски Јован, бул. "АСНОМ" бр.68/2-31, Скопје

Пасош бр. 1314655, издаден од УВР - Тетово на име Плава Зија, ул. "Р. Цоник" бр. 86, Скопје. (11267)

Пасош бр. 476315/94, издаден од УВР - Скопје на име Филип Матевски, бул. "Ј. Сандански" бр. 109/1-9, Скопје.

Пасош бр. 719038/95, издаден од ГУВР - Скопје на име Доклевски Александар, бул. "АВНОЈ" бр. 88-2/8, Скопје.

Пасош бр. 1180636, издаден од ОВР - Кичево на име Лика Африм, с. Зајас, Кичево. (11281)

Пасош бр. 1152739/98, издаден од УВР - Куманово на име Салахи Кадри, с. Опаје, Куманово (11286)

Пасош бр. 1075878, издаден од УВР - Куманово на име Незиrowsки Авни, Черкеско село, Куманово (11287)

Пасош бр. 747106/95, издаден од УВР - Скопје на име Мустафа Аднан, ул. "Н Живот" бр. 56, Скопје (11296)

Пасош бр. 1158203/98, издаден од ГУВР - Скопје на име Цемали Беким, ул. "17" бр. 14-с Арачиново, Скопје

Пасош бр. 640718/95, издаден од ГУВР - Скопје на име Силијани Ејупани, с. Студеничани, Скопје. (11320)

Пасош бр. 534574/94, издаден од ГУВР - Скопје на име Костовски Коста, ул. "Соле Стојчев" бр. 5-1/9, Скопје

Пасош бр. 908903/96, издаден од ГУВР - Скопје на име Јакимовски Тони, ул. "Руди Чаевец" бр. 11/5, Скопје.

Пасош бр. 1278921/99, издаден од ГУВР - Скопје на име Стојчевски Марјан, ул. "И Маџовски" бр. 34-2/17, Скопје.

Пасош бр. 1142960/98, издаден од ГУВР - Скопје на име Велковска-Трајковска Бијанка, ул. "Народен Фронт" бр. 23-5/16, Скопје. (11335)

Пасош бр. 1113139, издаден од УВР - Куманово на име Демири Бедри, ул. "Нада Димик" бр. 4, Куманово. (11336)

Пасош бр. 1053328/97, издаден од УВР - Скопје на име Милка Белковска, ул. "С. Ковачевиќ" бр. 12 б/4, Скопје.

Пасош бр. 279514/94, издаден од УВР - Скопје на име Каролина Блажевска Бужаровска, бул. "П. Одред" бр. 64 а/1-7, Скопје. (11370)

Пасош бр. 1203628 на име Лазарова Пале, ул. "Д. Радосавлев" бр. 37, Штип. (11384)

Пасош бр. 1183076/99, издаден од УВР - Скопје на име Синани Сефер, с. Арнакија, Скопје. (11495)

Пасош бр. 1170035/98, издаден од ГУВР - Скопје на име Фатмир Ебини, с. Горно Количани, Скопје. (11531)

Пасош бр. 593754/95, издаден од ОВР - Гостивар на име Рамадани Зекије, ул. "Н. Парапунов" бр. 241/2, Гостивар.

Пасош бр. 624088/95, издаден од ГУВР - Скопје на име Сил Цафери, с. Арачиново, Скопје. (11648)

Пасош бр. 521857, издаден од ОВР - Гостивар на име Рамадани Цемали, с. Градец, Гостивар. (11649)

Пасош бр. 455885, издаден од УВР - Тетово на име Фатмир Ариф, ул. "М. Ацев" бр. 47, Тетово. (11651)

Пасош бр. 553298/95, издаден од ГУВР - Скопје на име Емин Бакија, ул. "19" бр. 36-с. Арачиново, Скопје. (11666)

Пасош бр. 159399/94, издаден од УВР - Скопје на име Мехмедов Шерефедин, с. Грушино, Скопје. (11695)

Пасош бр. 0611737, издаден од УВР - Охрид на име Балоски Гоко, ул. "Питу Гули" бр. 340, Охрид. (11700)

Пасош бр. 491587, издаден од УВР - Куманово на име Елезоски Самет, ул. "К Ј - Питу" бр. 25, Куманово. (11701)

Пасош бр. 1038690/97, издаден од УВР - Скопје на име Бајрами Дилавер, с. Студеничани, Скопје. (11702)

Пасош бр. 874107/96, издаден од УВР - Скопје на име Артан Абаз, ул. "Серава" бр. 41/25 б, Скопје (11705)

Пасош бр. 184467, издаден од ОВР - Кичево на име Борка Софрониоска, ул. "Ослободување" бр. 45/17, Кичево (11752)

Пасош бр. 0802321 на име Асановски Емин, с. Бистрица, Битола (11754)

Пасош бр. 140633 на име Усеини Миде, с. Зајас, Кичево.

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во ЈП Електростопанство на Македонија – Скопје објавува

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-36/2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВО- РАЊЕ ЗА НАБАВКА НА ЛИМОВИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

- 1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-36/2000 е ЈП „Електростопанство на Македонија, со седиште на ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје.
- 1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за набавка на лимови за РЕК Битола и РЕК Осломеј.
- 1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и-странски правни и физички лица.
- 1.4. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик согласно Законот за јавните набавки.

2. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- 2.1. Спецификацијата на лимовите за потребите на РЕК Битола и РЕК Осломеј, понудувачите можат да ја подигнат во административната зграда на ЈП ЕСМ, на ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје, на девети кат, во Служба за заеднички набавки, соба бр. 1, секој работен ден од 12 до 14 часот.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- 3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.
- 3.2. Понудата треба да го содржи називот на производителот на лимовите дадени во спецификацијата.
- 3.2.1. Понудата треба да ја содржи единечната цена по тон и вкупната вредност за секоја позиција (со сите давачки согласно член 54 став 3 од Законот за јавните набавки – ако набавката е од странство), а со посебно исказан данок на промет, на паритет ДДП РЕК Битола и ДДП РЕК Осломеј, изразена во УСА\$.
- Понудата нема да се разгледува доколку данокот на промет не е посебно исказан.
- 3.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.
- 3.4. Понудата треба да го содржи рокот на испорака.
- 3.5. Понудата треба да има рок на важност.
- 3.6. Понудите со пропратната документација од странските понудувачи треба да бидат преведени на македонски јазик.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- 4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 22 од Законот за јавните набавки.
- Домаќините понудувачи треба да приложат документ за бонитет кој го издава институцијата за платен промет, а странските понудувачи спрема став 3 од член 22 од Законот.
- Документот за бонитет треба да е оригинал или заверена копија верна на оригиналот.
- 4.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 23 од Законот:
 - список на главни испораки на лимовите (дадени во спецификацијата) во последните три години со датуми, количини и примачи;
 - сертификат од надлежна институција за контрола на квалитетот на производот.
- 4.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведе-

дени во став 1 од член 24 од Законот за јавните набавки.

- 4.4. Претставниците на понудувачот треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавните набавки.

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавните набавки)

- цена на чинење 50 поени;
- начин на плаќање 30 поени;
- рок на испорака 20 поени.

6 НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

- 6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавните набавки.
- 6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.
- 6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.
- 6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: ЈП Електростопанство на Македонија, Комисија за јавни набавки ул. „11 Октомври“ бр. 9, 91 000 Скопје.
- 6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 10.04.2000 година, во 11.00 часот, во просториите на ЈП Електростопанство на Македонија, стара зграда, сала за состаноци, 3 кат, на улица „11 Октомври“ бр. 9, Скопје во присуство на овластените претставници на понудувачите.
- 6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата во Отворениот повик, како и оние кои ја немаат целокупната документација која се бара во Отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 16 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Фондот за магистрални и регионални патишта - Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 08-2/2000

1. Предмет на набавката е: Изградба на Источно-транзитна сообраќајница од км. 0+184 до км. 0+891-Охрид.

2. Доставување и содржина на понудата:

Понудата треба да ги содржи следните податоци:

- 2.1. Име и адреса на понудувачот.
- 2.2. Извод од регистрација на дејноста.
- 2.3. Доказ за бонитет од носителот на платен промет (оригинал или заверена копија од нотар).
- 2.4. Доказ дека понудувачот не е под стечај или ликвидација, што се докажува со извод од судска евиденција, согласно на член 24 од Законот за јавните набавки.
- 2.5. Список на изведени објекти од ваков вид во последните 3 (три) години, со износите, датумите и нарачате-лите.

2.6. Опис на механоопременоста, машини, бази, постројки по вид, перформанси, старост и сл., како и опременост за докажување на квалитетот на работите.

2.7. Податоци за кадровската екипираност на техничките стручни лица кои ќе бидат вклучени за изведувањето на работите и контролата на квалитетот (квалификации, искуство и сл.).

2.8. Предлог на евентуални соизвршители со опрема, капацитет, стручен кадар со име и презиме и краток опис на досега извршени работи. Предлогот треба да биде поткрепен со писмена согласност на соизвршителот.

2.9. Пополнетата пресметка со единечни цени и вкупна цена како е дадена во оригиналот на тендерската документација. Цените треба да бидат со вклучени сите такси и давачки вклучително со ДДВ (данок на додана вредност).

3. Рок на изведување на работите во денови, искажан преку динамичен план на поважните позиции.

3.1. Потпишан оригинален текст на услови на Договорот.

3.2. Важност на понудата не помалку од 60 денови.

4. Критериум за избор

- понудената цена 40 поени,
- докажан квалитет на досега извршени работи од ваков вид 40 поени,
- рок на извршување 20 поени

5. Рок и начин на доставување на понудите

5.1. Рокот на доставување на понудите е најдоцна до 12.04.2000 година до 11 часот, лично во архивата на нарачателот: Фонд за магистрални и регионални патишта ул. „Даме Груев“, бр. 14 - Скопје.

5.2. Понудите се доставуваат согласно член 53 и член 54 од Законот за јавните набавки.

5.3. Секој понудувач може да учествува со една понуда.

5.4. Понудите кои не се изработени спрема овие барања, како и тие што ќе пристигнат по утврдениот рок, нема да се разгледуваат.

6. Завршни одредби

6.1. Отворањето на понудите е јавно во присуство на овластени претставници на понудувачот, што се докажува со оригинален писмен документ заверен од одговорното лице.

6.2. Јавното отворање ќе се изврши на ден 12.04.2000 година во 12 часот, во просториите на Фондот, 6-ти кат - сала.

6.3. Тендер документацијата може да се подигне секој работен ден од 08-14 часот соба бр. 6 на трети кат. Техничката документација може да се разгледа во истиот термин секој работен ден.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Јавното претпријатие Електростопанство на Македонија - Скопје објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-64/2000
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА HSW TD 40B СО ЈАВНО
ОТВОРАЊЕ**

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-64/2000 е ЈП „Електростопанство на Македонија“, со седиште на ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје.

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за набавка на:

Резервни делови за HSW TD 40B во се према тендер документација.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавните набавки.

2. РАСПРЕДЕЛБА НА НАБАВКАТА ПО ПОДРУЖНИЦИ ВО Ј.П. ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА

2.1. Резервните делови се за Подружница РЕК „Битола“.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Понудата треба да го содржи називот на производителот на стоката.

3.3. Понудувачот треба да ги пополни во целост табелите кои се доставуваат како тендер документација со фиксни единечни и вкупни цени по табели и вкупна цена на целокупниот обем на понудената набавка (со сите давачки согласно член 54 став 3 од Законот за јавните набавки – ако набавката е од странство) на паритет ДДП РЕК Битола, сите цени треба да бидат изразени во УСД.

Данокот на промет треба да е посебно искажан во понудата, доколку не е искажан понудата нема да се разгледува.

3.4. Понудувачот не мора да даде понуда за целокупниот обем на набавката.

3.5. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

3.6. Понудувачот треба во понудата да го наведе гарантниот рок на резервните делови.

3.7. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката, при што тие треба да се во согласност со стандардите во Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија (член 19 од Законот за јавните набавки).

3.8. Понудата треба да го содржи рокот на испорака на стоката.

3.9. Понудата треба да има рок на важност.

3.10. Понудите со пропратна документација од странските понудувачи треба да бидат преведени на македонски јазик.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 22 од Законот за јавните набавки.

Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет кој го издава институцијата за платен промет, а странските понудувачи согласно член 22 став 3 од Законот за јавните набавки.

Документот за бонитет треба да биде оригинал или заверена копија верна на оригиналот.

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 24 од Законот за јавните набавки.

4.3. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавните набавки.

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавните набавки)

5.1. Цена – 50 поени

5.2. Начин на плаќање – 30 поени

5.3. Рок на испорака – 20 поени

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавните набавки.

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса ЈП „Електростопанство на Македонија“, за Комисијата за јавни набавки, ул. „11 Октомври“ бр. 9, 91000, Скопје.

6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 12.04.2000, во 13 часот, во просториите на ЈП „Електростопанство на Македонија“, ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, подрумски простории во присуство на овластените претставници на понудувачите.

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени спротив барањата на Отворениот повик, оние кои немаат целокупна документација која се бара во Отворениот повик и оние кои нема да ги пополни прегледите кои се дадени како тендер документацијата, нема да се разгледуваат.

6.7. Тендер документацијата понудувачите ќе можат да ја подигнат во просториите на Ј.П. ЕСМ ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје (стара зграда) 9 спрат соба бр. 1 секој работен ден од 8.00 до 9.30 часот и за истата е потребно да се уплати износ од 500,00 денари на жиро сметка бр. 40100-601-5012 Ј.П. „Е.С.М.“ Скопје (даночен број 4030989128346; депонент на Стопанска банка Скопје) со назнака за кој повик е уплатата.

Понудувачот треба да презентира доказ за извршена уплата при подигање на тендер документацијата.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Јавното претпријатие Електростопанство на Македонија – Скопје објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-65/2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА БАТЕР ES 6/46 И ES 10/70 СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-65/2000 е ЈП „Електростопанство на Македонија“, со седиште на ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за набавка на:

Резервни делови за батер ES 6/46 и ES 10/70 во се према тендер документација.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавните набавки.

2. РАСПРЕДЕЛБА НА НАБАВКАТА ПО ПОДРУЖНИЦИ ВО ЈП ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА

2.1. Резервните делови се за Подружница РЕК „Битола“ и РЕК „Осломеј“.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Понудата треба да го содржи називот на производителот на стоката.

3.3. Понудувачот треба да ги пополни во целост табелите кои се доставуваат како тендер документација со

фикси едначини и вкупни цени по табели и вкупна цена на целокупниот обем на понудената набавка (со сите давачки согласно член 54 став 3 од Законот за јавните набавки – ако набавката е од странство) на паритет ДДП РЕК Битола, сите цени треба да бидат изразени во УСД.

Данокот на промет треба да е посебно искажан во понудата, доколку не е искажан понудата нема да се разгледува.

3.4. Понудата не мора да ги опфати сите табели (дозволена е делумна понуда – делива понуда но не е дозволена делумна понуда во рамките на една табела).

3.5. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

3.6. Понудувачот треба во понудата да го наведе гарантниот рок на резервните делови.

3.7. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката, при што тие треба да се во согласност со стандардите во Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија (член 19 од Законот за јавни набавки).

3.8. Понудата треба да го содржи рокот на испорака на стоката.

3.9. Понудата треба да има рок на важност.

3.10. Понудите со пропратна документација од странските понудувачи треба да бидат преведени на македонски јазик.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 22 од Законот за јавните набавки.

Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет кој го издава институцијата за платен промет, а странските понудувачи согласно член 22 став 3 од Законот за јавните набавки.

Документот за бонитет треба да биде оригинал или заверена копија верна на оригиналот.

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 24 од Законот за јавните набавки.

4.3. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавните набавки.

4.4. Понудувачот треба да достави банкарска гаранција во висина од 5% од вкупната вредност на понудата.

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавните набавки)

5.1. Цена – 50 поени

5.2. Начин на плаќање – 30 поени

5.3. Рок на испорака – 20 поени

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавните набавки.

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса ЈП „Електростопанство на Македонија“, за Комисијата за јавни набавки, ул. „11 Октомври“ бр. 9, 91000, Скопје.

6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 14.04.2000, во 11 часот, во просториите на ЈП „Електростопанство на Македонија“, ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, подрумски

простории во присуство на овластените претставници на понудувачите.

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени спроед барањата на Отворениот повик, оние кои немаат целокупна документација која се бара во Отворениот повик и оние кои нема да ги пополнат прегледите кои се дадени како тендер документацијата, нема да се разгледуваат.

6.7. Тендер документацијата понудувачите ќе можат да ја подигнат во просториите на ЈП ЕСМ ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје, (стара зграда) 9 спрат соба бр. 1 секој работен ден од 8.00 до 9.30 часот и за истата е потребно да се уплати износ од 500,00 денари на жиро сметка бр. 40100-601-5012 ЈП „ЕСМ“ Скопје (даночен број 4030989128346; депонент на Стопанска банка Скопје) со назнака за кој повик е уплатата.

Понудувачот треба да презентира доказ за извршена уплата при подигање на тендер документацијата.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во ЈП Електростопанство на Македонија – Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-58/2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ДОЛЕН ПОСТРОЈ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-58/2000 е ЈП „Електростопанство на Македонија“, со седиште на ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје.

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за набавка на: Долен построј во се према тендер документација.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик согласно Законот за јавните набавки.

2. РАСПРЕДЕЛБА НА НАБАВКАТА ПО ПОДРУЖНИЦИ ВО Ј.П. ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА

2.1. Резервните делови се за Подружница РЕК „Битола“.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Понудата треба да го содржи називот на производителот на стоката.

3.3. Понудувачот треба да ја пополни во целост табелата која се доставува како тендер документација со фиксни единични и вкупни цени како и вкупна цена на целокупниот обем на понудената набавка како што е барано во табелата. Данокот на промет треба да биде посебно искажан во понудата, доколку не е искажан понудата нема да се разгледува.

3.4. Понудувачот не мора да даде понуда за целокупниот обем на набавката.

3.5. Понудувачот треба во понудата да го наведе гарантниот рок на резервните делови.

3.6. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

3.7. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката, при што тие треба да се во согласност со стандардите во Република Македонија

и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија (член 19 од Законот за јавните набавки).

3.8. Понудата треба да го содржи рокот на испорака на стоката.

3.9. Понудата треба да има рок на важност.

3.10. Понудите со пропратната документација од странските понудувачи треба да бидат преведени на македонски јазик.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 22 од Законот за јавните набавки. Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет кој го издава институцијата за платен промет, а странските понудувачи согласно член 22 став 3 од Законот за јавните набавки. Документот за бонитет треба да биде оригинал или заверена копија верна на оригиналот.

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 24 од Законот за јавните набавки.

4.3. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавните набавки.

4.4. Понудувачот треба да достави банкарска гаранција во висина од 5% од вкупната вредност на понудата.

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавните набавки).

5.1. Цена – 50 послени,

5.2. Начин на плаќање – 30 послени,

5.3. Рок на испорака – 20 послени.

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавните набавки.

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса ЈП „ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА“, за Комисијата за јавните набавки, ул. „11 Октомври“ бр. 9, 91000 Скопје.

6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 13.04.2000. во 11 часот, во просториите на ЈП „Електростопанство на Македонија“, ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, подрумски простории во присуство на овластените претставници на понудувачите.

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на Отворениот повик, оние кои немаат целокупна документација која се бара во Отворениот повик и оние кои нема да ги пополнат прегледите кои се дадени како тендер документацијата, нема да се разгледуваат.

6.7. Тендер документацијата понудувачите ќе можат да ја подигнат во просториите на ЈП ЕСМ ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје (стара зграда) 9 спрат соба бр. 1 секој работен ден од 8.00 до 9.30 часот и за истата е потребно да се уплати износ од 500,00 денари на жиро сметка бр. 40100-601-5012 ЈП „ЕСМ“ Скопје (даночен број 4030989128346; депонент на Стопанска банка Скопје) со назнака за кој повик е уплатата. Понудувачот треба да презентира доказ за извршена уплата при подигање на тендер документацијата.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во ЈП Електростопанство на Македонија – Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-59/2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА КАБЕЛ ПРИКОЛКА ТР-500, ЗА САМОХОДНА ТРАКА БР СХ-50/1200 И ЗА РОТАЦИОНЕН БАГЕР СХ-400 СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-56/2000 е ЈП „Електростопанство на Македонија“, со седиште на ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје.

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за набавка на: Резервни делови за Кабел приколка ТР-500, за Самоходна трака БРсх-50/1200 и за Ротационен багер СХ-400 во се према тендер документација. Машините се од производниот програм на КРУП Германија.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик согласно Законот за јавните набавки.

2. РАСПРЕДЕЛБА НА НАБАВКАТА ПО ПОДРУЖНИЦИ ВО ЈП ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА

2.1. Резервните делови се за Подружница РЕК „Осломеј“.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Понудата треба да го содржи називот на производителот на стоката.

3.3. Понудувачот треба да ги пополни во целост табелите кои се доставуваат како тендер документација со фиксни единечни и вкупни цени по табели и вкупна цена на целокупниот обем на понудената набавка (со сите давачки согласно член 54 став 3 од Законот за јавните набавки-ако набавката е од странство) на паритет ДДП РЕК Осломеј, сите цени треба да бидат изразени во ДЕМ.

Данокот на промет треба да биде посебно искажан во понудата, доколку не е искажан понудата нема да се разгледува.

3.4. Понудата не мора да ги опфати сите табели (дозволена е делумна понуда-делива понуда но не е дозволена делумна понуда во рамките на една табела).

3.5. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

3.6. Понудувачот треба во понудата да го наведе гарантниот рок на резервните делови.

3.7. Понудувачот е должен да ги запзи техничките карактеристики на набавката, при што тие треба да се во согласност со стандардите во Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија (член 19 од Законот за јавните набавки).

3.8. Понудата треба да го содржи рокот на испорака на стоката.

3.9. Понудата треба да има рок на важност.

3.10. Понудите со пропратната документација од странските понудувачи треба да бидат преведени на македонски јазик.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 22 од Законот за јавните набавки. Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет кој го издава институцијата за платен промет, а странските понудувачи согласно член 22 став 3 од Законот за јавните набавки.

Документот за бонитет треба да биде оригинал или заверена копија верна на оригиналот.

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 24 од Законот за јавните набавки.

4.3. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавните набавки.

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавните набавки).

- 5.1. Цена – 50 поени,
- 5.2. Начин на плаќање – 30 поени,
- 5.3. Рок на испорака – 20 поени.

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавните набавки.

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса ЈП „ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА“, за Комисијата за јавните набавки, ул. „11 Октомври“ бр. 9, 91000 Скопје.

6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 13.04.2000 година во 11 часот, во просториите на ЈП „Електростопанство на Македонија“, ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, подрумски простории во присуство на овластените претставници на понудувачите.

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на Отворениот повик, оние кои немаат целокупна документација која се бара во Отворениот повик и оние кои нема да ги пополнат прегледите кои се дадени како тендер документација, нема да се разгледуваат.

6.7. Тендер документацијата понудувачите ќе можат да ја подигнат во просториите на ЈП ЕСМ ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје (стара зграда) 9 спрат соба бр. 1 секој работен ден од 8.00 до 9.30 часот и за истата е потребно да се уплати износ од 500,00 денари на жиро сметка бр. 40100-601-5012 ЈП „ЕСМ“ Скопје (даночен број 4030989128346; депонент на Стопанска банка Скопје) со назнака за кој повик е уплатата. Понудувачот треба да презентира доказ за извршена уплата при подигање на тендер документацијата.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Јавното претпријатие Електростопанство на Македонија – Скопје објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-61/2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА VOLVO BM 6300; VOLVO A 25; VOLVO EC 230 B; VOLVO EL 70 C I VOLVO L 190 СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-61/2000 е ЈП „Електростопанство на Македонија“, со седиште на ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје.

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за набавка на:

Резервни делови за Volvo BM 6300; Volvo A 25; Volvo EC 230 B; Volvo EL 70 C i Volvo L 190 во се према тендер документација.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавните набавки.

2. РАСПРЕДЕЛБА НА НАБАВКАТА ПО ПОДРУЖНИЦИ ВО Ј.П. ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА

2.1. Резервните делови се за Подружница РЕК „Битола“.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Понудата треба да го содржи називот на производителот на стоката.

3.3. Понудувачот треба да ги пополни во целост табелите кои се доставуваат како тендер документација со фиксни единечни и вкупни цени по табели и вкупна цена на целокупниот обем на понудената набавка (со сите давачки согласно член 54 став 3 од Законот за јавните набавки – ако набавката е од странство) на паритет ДДП РЕК Битола, сите цени треба да бидат изразени во ДЕМ.

Данокот на промет треба да е посебно искажан во понудата, доколку не е искажан понудата нема да се разгледува.

3.4. Понудата не мора да ги опфати сите табели (дозволена е делумна понуда-делива понуда но не е дозволена делумна понуда во рамките на една табела)

3.5. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

3.6. Понудувачот треба во понудата да го наведе гарантниот рок на резервните делови.

3.7. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката, при што тие треба да се во согласност со стандардите во Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија (член 19 од Законот за јавните набавки).

3.8. Понудата треба да го содржи рокот на испорака на стоката.

3.9. Понудата треба да има рок на важност.

3.10. Понудите со пропратна документација од странските понудувачи треба да бидат преведени на македонски јазик.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 22 од Законот за јавните набавки.

Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет кој го издава институцијата за платен промет, а странските понудувачи согласно член 22 став 3 од Законот за јавните набавки.

Документот за бонитет треба да биде оригинал или заверена копија верна на оригиналот.

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 24 од Законот за јавните набавки.

4.3. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавните набавки.

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавните набавки)

5.1. Цена – 50 поени

5.2. Начин на плаќање – 30 поени

5.3. Рок на испорака – 20 поени

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавните набавки.

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса ЈП „Електростопанство на Македонија“, за Комисијата за јавни набавки, ул. „11 Октомври“ бр. 9, 91000 Скопје.

6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 12.04.2000, во 11 часот, во просториите на ЈП „Електростопанство на Македонија“, ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, подрумски простории во присуство на овластените претставници на понудувачите.

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени спречед барањата на Отворениот повик, оние кои немаат целокупна документација која се бара во Отворениот повик и оние кои нема да ги пополнат прегледите кои се дадени како тендер документацијата, нема да се разгледуваат.

6.7. Тендер документацијата понудувачите ќе можат да ја подигнат во просториите на ЈП ЕСМ ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје (стара зграда) 9 спрат соба бр. 1 секој работен ден од 8.00 до 9.30 часот и за истата е потребно да се уплати износ од 500,00 денари на жиро сметка бр. 40100-601-5012 ЈП „ЕСМ“ Скопје (даночен број 4030989128346; депонент на Стопанска банка Скопје) со назнака за кој повик е уплатата.

Понудувачот треба да презентира доказ за извршена уплата при подигање на тендер документацијата.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 16 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Фондот за магистрални и регионални патишта – Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 08-1/2000

1. Предмет на набавката:

Реконструкција на регионалниот пат Р-501, делница од-моралиште Св. Стефан - хотел „Бетон“ Охрид од км. 4+027 до км. 4+560.

2. Доставување и содржина на понудата:

Понудата треба да ги содржи следните податоци:

2.1. Име и адреса на понудувачот.

2.2. Извод од регистрација на дејноста.

2.3. Доказ за бонитет од носителот на платен промет (оригинал или заверена копија од нотар).

2.4. Доказ дека понудувачот не е под стечај или ликвидација, што се докажува со извод од судска евиденција, согласно на член 24 од Законот за јавните набавки.

2.5. Список на изведени објекти од ваков вид во последните 3 (три) години, со износите, датумите и нарачате-лите.

2.6. Опис на механизираниот, машини, бази, постројки по вид, перформанси, старост и сл., како и опременост за докажување на квалитетот на работите.

2.7. Податоци за кадровската екипираност на техничките стручни лица кои ќе бидат вклучени за изведувањето на работите и контролата на квалитетот (квалификации, искуство и сл.).

2.8. Предлог на евентуални соизвршители со опрема, капацитет, стручен кадар со име и презиме и краток опис на досега извршени работи. Предлогот треба да биде поткрепен со писмена согласност на соизвршителот.

2.9. Пополнета пресметка со единечни цени и вкупна цена како што е дадена во оригиналот на тендерската документација. Цените треба да бидат со вклучени сите такси и давачки вклучително со ДДВ (данок на додадена вредност).

До рокот на извршувањето цените се фиксни.

3. Рок на изведување на работите во денови, искажан преку динамичен план на поважните позиции:

3.1. Потпишан оригинален текст на услови на Договорот.

3.2. Важност на понудата не помалку од 30 дена.

4. Критериуми за избор:

– понудена цена	40 поени
– докажан квалитет на досега извршени работи од ваков вид	40 поени
– рок на извршувањето	20 поени

5. Рок и начин на доставување на понудите:

5.1. Рокот на доставување на понудите е најдоцна до 10.04.2000 година до 11 часот, лично во архивата на нарачателот: Фонд за магистрални и регионални патишта ул. „Даме Груев“, бр.14-Скопје.

5.2. Понудите се доставуваат согласно член 53 и член 54 од Законот за јавните набавки.

5.3. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5.4. Понудите кои не се изработени спрема овие барања, како и тие што ќе пристигнат по утврдениот рок, нема да се разгледуваат.

6. Завршни одредби

6.1. Отворањето на понудите е јавно во присуство на овластени претставници на понудувачот, што се докажува со оригинален писмен документ заверен од одговорното лице.

6.2. Јавното отворање ќе се изврши на ден 10.04.2000 година во 12 часот, во просториите на Фондот, 6-ти кат-сала.

6.3. Тендер документацијата може да се подигне секој работен ден од 08-14 часот соба бр. 6, на трети кат. Техничката документација може да се разгледа во истиот термин секој работен ден.

Фонд за магистрални и регионални патишта

Врз основа на член 10 член 15 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Републиката геодетска управа – Скопје објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2000 ЗА НАБАВКА НА ТОТАЛНИ СТАНИЦИ

1. НАБАВУВАЧ:

Републичка геодетска управа

со седиште на улица „Трифун Хаџијанев“ бр. 4, Скопје.

2. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА

Набавка на:

15 (петнаесет) тотални станици

3. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ:

- предмет на понудата (сите делови од набавката или одделен дел од набавката),
- поединечна цена во денари/DM, со посебно искажани царински и други давачки,
- начин на плаќање,
- рок и начин на испорака,
- услови и гаранција на понудената опрема,
- рок и важност на понудата.

Понудувачите можат да достават понуда за предметот на набавката во целост (за сите делови од набавката) или само за одделни делови од набавката.

4. ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Придружна документација која понудувачот задолжително треба да ја приложи кон понудата:

- извод од судска регистрација на дејноста,
- документ за бонитет на понудувачот издаден од носителот на платен промет во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет („Службен весник на РМ“ бр. 32/98 и бр. 55/98),
- доказ дека не е во стечај или во процес на ликвидација (извод од судска евиденција),
- доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност–забрана на вршење на дејност (извод од судска евиденција).

Сите документи кои ја сочинуваат придружната документација треба да бидат доставени во оригинален примерок или како копија заверена од нотар, со исклучок на изводот од судска регистрација на дејноста која може да се достави како копија.

4.2. Доказ за техничката способност која понудувачот, во согласност со член 23 став 1 од Законот за јавните набавки, треба да ја приложи кон понудата:

- список на главни испораки на стоки во последните 3 години со количествата на испорачаната опрема и примачите,
- опис на понудената опрема.

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| – висина на цената | 50 поени |
| – рок и начин на плаќање | 20 поени |
| – сервис и гаранција | 10 поени |
| – рок на испорака | |
| – квалитет и потекло на производите | 10 поени |
| – понудено најекономично решение | |

6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

Рокот за доставување на понудите изнесува 15 дена од денот на објавувањето на огласот на отворениот повик (вклучувајќи го и денот на објавувањето).

Понудите кои ќе пристигнат по рокот за доставување ќе се сметаат како ненавремени и нема да бидат разгледувани.

Понудите треба да бидат доставени на начин пропишан со членовите 53 и 54 од Законот за јавните набавки.

Понудувачите, во согласност со член 54, став 1, од Законот за јавните набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

Понудите кои не ги содржат сите податоци назначени во огласот, односно кои не е приложена бараната придружна документација ќе се сметаат за некомплетни и нема да се разгледуваат.

Понудите, во согласност со член 52 од Законот за јавните набавки, можат да се достават преку пошта, на адреса улица „Трифун Хаџијанев“ бр. 4, да се предадат во архивата на Републичката геодетска управа (најдоцна до 15 часот секој работен ден) или понудите да ги предадат на Комисијата за јавни набавки на самото место, но најдоцна до утврдениот ден и час на јавното отворање на понудите.

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 12.04.2000 година (среда) во 12:00 часот во просториите на Републичката геодетска управа (ул. „Трифун Хаџијанев“ бр. 4, Скопје). Претставниците на понудувачите, кои ќе присуствуваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата за јавни набавки треба да ги предадат писмено овластување од понудувачот.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и 15 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98) Комисијата за јавни набавки на Републичката геодетска управа – Скопје објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 2/2000 ЗА НАБАВКА НА ТОТАЛНИ СТАНИЦИ

1. НАБАВУВАЧ:

Републичка геодетска управа
со седиште на улица „Трифун Хаџијанев“ бр. 4, Скопје.

2. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА

Набавка на ГПС опрема:

- Една перманентна базна станица за непрекинато набљудување и потребниот софтвер;
- Една GPS тотална станица (двофреквентна), со една базна станица и два ровера со потребната опрема за работа во RTK режим и потребен софтвер;
- три еднофреквентни GPS приемници со потребната опрема и софтвер.

3. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ:

- предмет на понудата (сите делови од набавката или одделен дел од набавката),
- поединечна цена во денари/DM, со посебно искажани царински и други давачки,
- начин на плаќање,
- рок и начин на испорака,
- услови и гаранција на понудената опрема,
- рок и важност на понудата.

Понудувачите можат да достават понуда за предметот на набавката во целост (за сите делови од набавката) или само за одделни делови од набавката.

4. ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Придружна документација која понудувачот задолжително треба да ја приложи кон понудата:

- извод од судска регистрација на дејноста,
- документ за бонитет на понудувачот издаден од носителот на платен промет во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет („Службен весник на РМ“ бр. 32/98 и 55/98),
- доказ дека не е во стечај или во процес на ликвидација (извод од судска евиденција),
- доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност–забрана на вршење на дејност (извод од судска евиденција).

Сите документи кои ја сочинуваат придружната документација треба да бидат доставени во оригинален примерок или како копија заверена од нотар, со исклучок на изводот од судска регистрација на дејноста која може да се достави како копија.

4.2. Доказ за техничката способност која понудувачот, во согласност со член 23 став 1 од Законот за јавните набавки, треба да ја приложи кон понудата:

– список на главни испораки на стоки во последните 3 години со количествата на испорачаната опрема и при-
мачите,

– опис на понудената опрема.

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

– висина на цената 20 поени
– рок и начин на плаќање 20 поени
– сервис и гаранција 10 поени
– рок на испорака

– квалитет и потекло на производите 50 поени
– понудено најекономично решение

6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

Рокот за доставување на понудите изнесува 15 дена од денот на објавувањето на огласот на отворениот повик (вклучувајќи го и денот на објавувањето).

Понудите кои ќе пристигнат по рокот за доставување ќе се сметаат како ненавремени и нема да бидат разгледувани.

Понудите треба да бидат доставени на начин пропишан со членовите 53 и 54 од Законот за јавните набавки.

Понудувачите, во согласност со член 54, став 1, од Законот за јавните набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

Понудите кои не ги содржат сите податоци назначени во огласот, односно кои кои не е приложена бараната придружна документација ќе се сметаат за некомплетни и нема да се разгледуваат.

Понудите, во согласност со член 52 од Законот за јавните набавки, можат да се достават преку пошта, на адреса улица „Трифун Хаџијанев“ бр. 4, да се предадат во архивата на Републичката геодетска управа (најдоцна до 15 часот секој работен ден) или понудите да ги предадат на Комисијата за јавни набавки на самото место, но најдоцна до утврдениот ден и час на јавното отворање на понудите.

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 12.04.2000 година (среда) во 12:00 часот во просториите на Републичката геодетска управа (ул. „Трифун Хаџијанев“ бр. 4, Скопје). Претставниците на понудувачите, кои ќе присуствуваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата за јавни набавки треба да и предадат писмено овластување од понудувачот.

Комисија за јавни набавки

ОБЈАВИ

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 70/94, 62/95 и 33/97), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

1. Стварната стапка на трошоците на живот за месец јануари 2000 година во однос на месец декември 1999 година е повисока за 0,3%, а за планираната за 1% повисока во однос на месец декември.

2. Порастот на платите за месец јануари 2000 година во однос на месец декември 1999 година за правните лица од членот 3 изнесува 0,3%, а правните лица од членот 4 исплатата на платите за месец јануари 2000 година ја вршат на нивото на правото утврдено за претходниот месец.

Министер,
Бедредин Ибраими, с.р.

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 70/94, 62/95 и 33/97), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

1. Стварната стапка на трошоците на живот за месец февруари 2000 година во однос на месец јануари 2000 година е повисока за 0,9%, а планираната за 0,4% повисока во однос на месец јануари.

2. Порастот на платите за месец февруари 2000 година во однос на месец јануари 2000 година за правните лица од членот 3 изнесува 0,9%, а правните лица од членот 4 исплатата на платите за месец февруари 2000 година ја вршат на нивото на правото утврдено за претходниот месец.

Министер,
Бедредин Ибраими, с.р.

СОДРЖИНА

	Страница
1616. Уредба за измнување и дополнување на Уредбата за условите и начинот на користење на услугите што ги врши Службата за општи и заеднички работи во Владата на Република Македонија . . .	1295
1617. Одлука за отворање Генерален конзулат на Република Македонија со седиште во Подгорица, Република Црна Гора, Сојузна Република Југославија. . .	1295
1618. Одлука за определување на царински квоти за 1-то полугодие од 2000 година согласно Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Република Словенија.	1295
1619. Решение за запирање од извршување на Одлуката на Советот на општина Кичево бр. 07-1674/5 од 30.11.1999 година . . .	1297
1620. Програмата за проширена репродукција на шумите во 2000 година	1297
1621. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 178/99 од 1 март 2000 година	1298
1622. Решение на Републичката геодетска управа	1300
1623. Решение на Републичката геодетска управа	1300
1624. Решение на Републичката геодетска управа	1300
1625. Решение на Републичката геодетска управа	1300
1626. Решение на Републичката геодетска управа	1300
1627. Решение на Републичката геодетска управа	1300
1628. Решение на Републичката геодетска управа	1300
Исправка на Одлуката за давање согласност на Статутот на Јавното водостопанско претпријатие „Водостопанство на Македонија“ – Скопје	1301
Објава за стапката на пораст на трошоците на живот и плати за месец јануари 2000 година	1326
Објава за стапката на пораст на трошоците на живот и плати за месец февруари 2000 година	1326

Во издание на ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, Ц.О. СКОПЈЕ
излегоа од печат

**ПРИРАЧНИК
ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ**

Автор: Јордан Марковски.

Прирачникот содржи:

- Закон за данокот на додадена вредност со коментар, по глави и примери за практична примена на одредбите од законот,
- Правилник за спроведување на Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 65/99),
- Одлука за утврдување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност (ДДВ–Одлука) („Службен весник на РМ“ бр. 65/99),
- Правилник за формата и содржината на аконтативна–годишна пријава на данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 17/2000).

Цена на прирачникот: 690,00 денари.

**ЗБИРКА
НА МЕЃУНАРОДНИ КОНВЕНЦИИ ОД ОБЛАСТА НА КРИВИЧНОТО ПРАВО**

Збирката содржи:

- Конвенции за трансфер на осудени лица,
- Конвенции за екстрадиција, и
- Конвенции за меѓусебна правна помош во кривичната материја.

Цена на збирката: 420,00 денари.

Порачки се примаат во ЈП Службен весник на РМ, пошт. фах 51, или на телефоните: 129-036, 117-460, телефакс 112-267.

Уплатата се врши на жиро сметка 40100-603-12498. ЕДБ – 4030987108771. Депозитор – Комерцијална банка, АД – Скопје.

Понуда – Сметка бр. 24/

Шифра	Назив	Примероци	Цена	Износ
	Прирачник за примена на Законот за данокот на додадена вредност	1	657.00	657.00
	Данок на промет 5%			33.00
			ВКУПНО	690.00

НАПОМЕНА: При уплатата задолжително повикајте се на бројот на сметката.

Понуда – Сметка бр. 25/

Шифра	Назив	Примероци	Цена	Износ
	Збирка на Меѓународни конвенции од областа на кривичното право	1	400.00	400.00
	Данок на промет 5%			20.00
			ВКУПНО	420.00

НАПОМЕНА: При уплатата задолжително повикајте се на бројот на сметката.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА со целосна одговорност
– Скопје, бул. „Партизански одреди“ бр. 29.

Директор и одговорен уредник **Марија Лењокиќ.**

Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. фах 51.

Жиро сметка 40100-603-12498. ЕДБ – 4030987108771. Депозитор – Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: НИП „Нова Македонија“ – АД – Скопје.